



# СЛУЖБЕНИ ВЕСНИК

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

330  
Službeni vesnik SR  
M. g. ni je  
91001 Skopje  
rah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно крватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазици. — Огласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-19644

Петок, 3 Јануари 1982

Е Д

БРОЈ 1

ГОД. XXXVII

1982 година изнесува  
Рок за рекламации 15  
дена. — Редакција: Улица Јована  
Ристика бр. 1. Пошта, Факс 228. — Теле-  
фони: централа 650-153; Уредниш-  
тво 651-855; Служба за претплата  
651-732; Телекс 11758

1.

Врз основа на член 8 од Законот за работата и правата на делегатите во Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на функционерите во федерацијата на кои им престанала функцијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/77 — Пречистен текст) Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 25 декември 1981 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВРЕМЕТО ПОМИНАТО ВО ВРШЕЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ФУНКЦИИ И НА РАКОВОДНИ ПОЛОЖБИ ВО ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА, КОЕ СЕ ЗАСМЕТУВА ПРИ ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА РОКОТ ДО КОЈ ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ ВО ФЕДЕРАЦИЈАТА НА КОИ ИМ ПРЕСТАНАЛА ФУНКЦИЈАТА ЈА ПРОДОЛЖУВААТ РАБОТАТА ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ**

1. Во Одлуката за времето поминато во вршењето на општествено-политички функции и на раководни положби во Југословенската народна армија, кое се засметува при определувањето на рокот до кој делегатите во Собранието на СФРЈ и функционерите во федерацијата на кои им престанала функцијата ја продолжуваат работата во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/77, 9/81) во точка 1 потточка б. под в) по зборовите: „генералниот директор на Службата на општественото книговодство на Југославија“ се додаваат зборовите: „претседател на Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство, претседател на Сојузната заедница за работите на цените“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 112-6/81-013

23 декември 1981 година  
Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ  
Претседател,  
Рајко Гаговиќ, с. р.

2.

Врз основа на член 28 точ. 3, 4, 7 и 8 и член 31 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79), сојузниот секретар за финансии пропишува

### П РА В И Л Н И К

**ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИДОТ И КОЛИЧЕСТВОТО НА ПРЕДМЕТИТЕ ШТО СЕ ОСЛОБОДЕНИ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА И ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА**

Член 1

Во Правилникот за утврдување на видот и количеството на предметите што се ослободени од

плаќање на царина и за постапката за остварување на правото на ослободување од плаќање на царина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/79) во член 19 став 9 зборовите: „три месеци“ се заменуваат со зборовите: „една година“.

Член 2

Во член 29 став 2 точка 4 зборовите: „три месеци“ се заменуваат со зборовите: „една година“.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-10615

21 декември 1981 година  
Белград

Сојузен секретар  
за финансии,  
Петар Костиќ, с. р.

3.

Врз основа на член 56 ст. 1 до 4, на член 58 став 3 и на член 60 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80) директорот на Сојузниот завод за стандардизација издава

### Н А Р Е Д Б А

**ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО АТЕСТИРАЊЕ НА ПОДВИЖНИТЕ ГАСНИ ПЕЧКИ ЗА ГРЕЕЊЕ БЕЗ ПРИКЛУЧОК НА ОЦАК**

1. На задолжително атестирање се подложни подвижните печки за греење без приклучок на оцак, кои како гориво користат пропан, бутан и мешаница на пропан и бутан и кои можат да бидат со пламен или со каталитичко согорување (во натамошниот текст: гасни печки), наменети само за повремено греење на одделни простории.

2. На испитување се подложни следните карактеристики на квалитетот на гасните печки:

- 1) номиналниот притисок;
- 2) номиналната сила;
- 3) непропусноста на разводот на гасот;
- 4) карактеристиките на материјалот за затворање (пред и по вештачкото стареење);
- 5) сигурноста на металните споеви од одржување;
- 6) температурата на деловите на гасната печка;
- 7) температурата на подот под гасната печка;
- 8) квалитетот на согорувањето;
- 9) ефикасноста на сигурносните уреди;
- 10) издржливоста на горилниците против топење;
- 11) трајноста на печката;
- 12) стабилноста на гасната печка.

3. Карактеристиките на квалитетот на гасните печки што се подложни на атестирање, условите и начинот на нивната проверка се утврдени со Правилникот за техничките нормативи за подвижните гасни печки за греење без приклучок на оџак („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/80, в. натамошниот текст — Правилникот).

4. Постапката на атестирањето на гасните печки се спроведува според југословенскиот стандард JUS A.K2.003 — Постапки на испитувањето за атестирање и знакот на квалитетот, точка 2.2 — Постапка I — Испитување на типот на производот.

Се испитува секој тип на гасна печка, односно гасна печка за секоја називна сила посебно.

5. Земањето на мостра за испитување на типот на гасната печка го врши организацијата овластена за атестирање.

За испитување на типот се зема една мостра. За земањето мостра се составува записник што содржи податоци за називот на производителот, за називот на мострата и за ознаките на мострата, за местото и датумот на земањето на мострата. Записникот го попишуваат претставник на производителот и претставник на организацијата овластена за атестирање.

6. За гасните печки за кои се испитувањето ќе се утврди дека ги исполнуваат пропишаните услови, организацијата овластена за атестирање издава атест кон кој се прилага еден примерок од извештајот за испитувањето, со резултатите од испитувањето.

Испитуваната мостра му се враќа на производителот, кој е должен да ја чува за сето време на важењето на атестот.

7. Атестот и извештајот за испитувањето се издаваат на образец на Сојузниот завод за стандардизација во три примерока од кои еден му се доставува на подносителот на барањето за атестирање, вториот на Сојузниот завод за стандардизација, а третиот го задржува организацијата овластена за атестирањето.

8. Извештајот за испитување на гасни печки, покрај податоците наведени во образецот, содржи податоци за:

- производот;
- производителот;
- земањето на мострата (датумот и местото);
- прописите според кои е вршено испитувањето;
- резултатите на испитувањето;
- бројот на атестот и за рокот на важењето на атестот;
- местото и датумот на издавањето на извештајот за испитувањето.

Извештајот за испитувањето мора да биде заверен со потпис на овластениот работник на организацијата овластена за атестирање и со нејзин печат.

9. Издадениот атест за типот на гасната печка важи пет години од денот на издавањето. Се смета дека гасната печка е снабдена со важечки атест без оглед на датумот на продажбата, ако е произведена во рокот на важењето на атестот.

10. Организацијата овластена за атестирање ја чува сета документација во врска со издадените атести најмалку пет години од денот на издавањето на атестот.

11. Гасните печки за кои е издаден атест производителот ги означува со атестниот знак.

Означувањето со атестен знак се врши на траен начин на секоја гасна печка, според Наредбата за изгледот и употребата на атестниот знак („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/79 и 31/81), при што големината на „В“ од точка 5 изнесува најмалку 8 mm.

Под атестниот знак мораат да се наоѓаат две ознаки со букви и броеви; ознаките со букви се однесуваат на групата и на подгрупата на југословенските стандарди на кои им припаѓаат гасните печки (JG), а бројните ознаки ја претставуваат шифрата на организацијата овластена за атестирањето.

12. За атестирање на гасните печки може да се овласти организацијата на здружен труд која во поглед на опременоста и на стручните квалификации на кадрите ги исполнува следните услови:

- а) располага со долунаведената опрема:
  - 1) со испитна комора, според чл. 45 и 46 од Правилникот;
  - 2) со уред за определување на непропусноста на разводот на гасот, според член 47 од Правилникот;
  - 3) со уред за контрола на затвораците, според член 48 од Правилникот.
  - 4) со регистратори на температурата, со точност на определувањето  $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$  и на исчитувањето  $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ ;
  - 5) со анализатор на  $\text{CO}_2$ , со точност на определувањето на содржината од 0,05%, или со анализатор  $\text{O}_2$ , со точност на определувањето на содржината 0,1%  $\text{O}_2$ ;
  - 6) со анализатор на  $\text{CO}$ , со точност на определувањето на содржината од 0,005%;
  - 7) со анализатор на јагленоводородот ( $\text{C}_m\text{H}_n$ ), со точност на определувањето на содржината од 0,001%;
  - 8) со метален манометар, со точност на мерењето  $\pm 0,1$  бар;
  - 9) со мерач на притисок, според член 47 од Правилникот, со поделба на скалата 1 Pa;
  - 10) со прецизна вага, со точност на мерењето 1 g;
  - 11) со прецизна вага со точност на мерењето  $\pm 2$  mg;
  - 12) со мерач на протекот на гасот, со точност 0,2%.

б) располага со работници за работи на атестирањето, кои ги имаат следните стручни квалификации:

1) ако е во прашање работник кој раководи со испитувањето на гасните печки — висока подготовка со најмалку пет години работно искуство на работи на испитување на гасните апарати;

2) ако се во прашање стручни работници (лаборанти) кои непосредно го изведуваат испитувањето — соодветна виша или средна стручна подготовка со најмалку пет години работно искуство на работи на испитување на гасните апарати.

13. Организацијата на здружен труд овластена за атестирање е должна да изврши атестирање во рок од најмногу 60 дена од денот на земањето на мострите за атестирањето.

14. Оваа наредба влегува во сила по истекот на 12 месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 32-20346/1-81  
7 декември 1981 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Вукашин Драговиќ, с.р.

4.

Врз основа на член 14 став 2 од Законот за царинската служба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/80), директорот на Сојузната управа за царини донесува

**РЕШЕНИЕ****ЗА ПОЧЕТОК НА РАБОТАТА НА ЦАРИНСКИОТ РЕФЕРАТ КЊАЖЕВАЦ НА ЦАРИНАРНИЦАТА НИШ**

1. Царинскиот реферат Књажевац на Царинарницата Ниш започнува со работа на 1 февруари 1982 година.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. Д-10070/2

22 декември 1981 година

Белград

Директор  
на Сојузната управа  
за царини,  
**Звонко Пошќиќ, с. р.**

5.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/71 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

**ПРАВИЛНИК****ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПЕСТИЦИДИ****Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за пестициди што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) 1, 2, 3, 4, 5, 6 — Хексахлорциклохексан (линдан). Концентрати за суспензија. Определување на содржината на гама-изомерот со метода на вкупен хлор — — — — — **JUS H.B.8.750**
- 2) 1, 2, 3, 4, 5, 6, — Хексахлорциклохексан (линдан). Концентрати за суспензија. Определување на содржината на гама-изомерот со метода на хлор што може да се хидролизира — — — — — **JUS H.B.8.751**
- 3) 1, 2, 3, 4, 5, 6 — Хексахлорциклохексан (линдан). Концентрати за суспензија. Определување на содржината на електрометриски — — — — — **JUS H.B.8.752**
- 4) Пестициди. Концентрати за суспензија. Определување на суспензибилноста. — — — — — **JUS H.B.8.753.**
- 5) Пестициди. Концентрати за суспензија. Определување на остатоците на сито со влажна постапка **JUS H. B.8.754**
- 6) Пестициди. Концентрати за суспензија. Определување на времето на воденењето — — — — — **JUS H.B.8.755**
- 7) Пестициди. Концентрати за суспензија. Определување на хигроскопноста — — — — — **JUS H.B.8.756**
- 8) Пестициди. Концентрати за суспензија. Определување на загубата на масата со сушење — — — — — **JUS H.B.8.757**
- 9) Пестициди. Концентрати за суспензија. Определување на ста-

билноста на суспензијата (моќ на лебдење) — — — — — **JUS H.B.8.758**

10) Пестициди. Концентрати за суспензија. Определување на остатоците на сито по забрзано складирање **JUS H.B.8.759**

**Член 2**

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник претставуваат составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

**Член 3**

Освен југословенските стандарди **JUS H.B.8.750, JUS H.B.8.752, JUS H.B.8.753, JUS H.B.8.756** и **JUS H. B.8.759** чие применување не е задолжително, југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на пестицидите што ќе се произведат односно што ќе се увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

**Член 4**

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-20337/1

7 декември 1981 година

Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
**Вукашин Драгоевиќ, с. р.**

6.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

**ПРАВИЛНИК****ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПЛАСТИЧНИ МАСИ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за пластични маси што го има следниот назив и ознака:

Пластични маси. PVC-пластисоли од типот AP, TO, PT, KZ, AZ и DI **JUS G.C1.329**

**Член 2**

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

**Член 3**

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на пластичните маси што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

**Член 4**

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-20329/1

7 декември 1981 година

Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
**Вукашин Драгоевиќ, с. р.**

## 7.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

**П РА В И Л Н И К****ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ДРВЕНИ ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРАГОВИ**

## Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за дрвени железнички прагови што го има следниот назив и ознака:

Дрвени железнички прагови, Технички услови — — — — — JUS. D.D1.020

## Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

## Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на дрвените железнички прагови што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

## Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Југословенскиот стандард што го има следниот назив и ознака:

Дрвени железнички прагови — JUS D.D1.020 донесен со Решението за југословенските стандарди за дрвени железнички прагови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/68).

## Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-20331/1  
7 декември 1981 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Букашин Драгоевиќ, с. р.

## 8.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

**П РА В И Л Н И К****ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КОЖА**

## Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за кожа што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Кожа. Методи на испитување-то на готова кожа. Определување на силата на цепањето — — — — — JUS G.S2.029  
2) Кожа. Методи на испитување-то на готова кожа. Испитување со наизменично превивање — — — — — JUS G.S2.033

## Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

## Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на кожата што ќе се произведе, односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

## Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Методи на испитувањето на готова кожа. Определување на силата на цепањето на зарези — — — — — JUS G.S2.029  
2) Методи на испитувањето на готова кожа. Испитување со наизменично превивање — — — — — JUS G.S2.033 донесени со Решението за југословенски стандарди од областа на индустријата на кожа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/62).

## Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-20330/1  
7 декември 1981 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Букашин Драгоевиќ, с. р.

## 9.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

**П РА В И Л Н И К****ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ИНТЕГРИРАНИ КОЛА**

## Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за интегрирани кола што го има следниот назив и ознака:

Интегрирани кола. Пртежи и мери на кукиштето на интегрирани кола — JUS N.R1.950

## Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

## Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на интегрирани кола што ќе се произведат, односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

## Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-20335/1  
7 декември 1981 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод  
за стандардизација,  
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

## 10.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

## П РАВИЛНИК

## ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОСНОВНИТЕ ИСПИТУВАЊА НА ВЛИЈАНИЕТО НА ОКОЛИНАТА

## Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за основните испитувања на влијанието на околината што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Основни испитувања на влијанието на околината. Постапка Fdb: Случајни вибрации со широк фреквенциски опсег. Средна репродуктивност. — — — — — JUS N.A5.733
- 2) Основни испитувања на влијанието на околината. Постапка Na: Брзи промени на температурата. Метод на две комори — — — — — JUS N.A5.760
- 3) Основни испитувања на влијанието на околината. Постапка Nb: Брзи промени на температурата. Метод на една комора — — — — — JUS N.A5.761
- 4) Основни испитувања на влијанието на околината. Постапка Nc: Брзи промени на температурата. Метод на две бањи со вода — — — — — JUS N.A5.762

## Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник претставуваат составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

## Член 3

Освен југословенскиот стандард JUS N.A5.733 чие применување не е задолжително, југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат врз основа на испитувањето на влијанието на околината.

## Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард кој има следен назив и ознака:

Основни испитувања на влијанието на околината Постапка N. Промени на температурата — — — — — JUS N.A5.760 донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на методот на испитување во електротехниката („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/72).

## Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-20336/1  
7 декември 1981 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

## 11.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

## П РАВИЛНИК

## ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЧЕЛИЧНА ЖИЦА

## Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за челична жица што ги имаат следните називи и ознаки.

- 1) Челична жица, влечена. Форма и мери — — — — — JUS C.B6.110
- 2) Челична жица, влечена или брусена во толеранциско поле ISO h 11. Форма и мери. — — — — — JUS C.B6.111
- 3) Челична жица, влечена или брусена во толеранциско поле ISO h 9. Форма и мери. — — — — — JUS C.B6.115

## Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

## Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на челичната жица што ќе се произведе, односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

## Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди што ги има следните називи и ознаки:

- 1) Челична жица тркалеста. Форма и мери — — — — — JUS C.B6.110
- 2) Челична жица, влечена во толеранциско поле b11. Форма и мери JUS C.B6.111 донесени со Решението за југословенските стандарди за влечен челик и челична жица („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/70).

## Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-20334/1  
7 декември 1981 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Вукашин Драгојевиќ, с. р.

## 12.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

## ПРАВИЛНИК

## ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕДНОШИНСКА ВИСЕЧКА ЖЕЛЕЗНИЦА ВО РУДНИЦИТЕ

## Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за едношинска висечка железница во рудниците што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Едношинска висечка железница во рудниците. Шински носач. Форма и мери — — — — — JUS B.M2.107

2) Едношинска висечка железница во рудниците. Шински носач и држач на кошницата. Расојание помеѓу шинскиот носач и влечното средство (108) — — — — — JUS B.M2.108

3) Едношинска висечка железница во рудниците. Шински носач. Врзовни елементи — — — — — JUS B.M2.109

4) Едношинска висечка железница во рудниците. Носач на кошницата. Форма, мери и начин на обезувањето — — — — — JUS B.M2.110

5) Едношинска висечка железница во рудниците. Спојница со клин. Форма и мери — — — — — JUS B.M2.111

6) Едношинска висечка железница во рудниците. Спојни елементи на кривините за носачот J140E. Форма и мери — — — — — JUS B.M2.112

7) Едношинска висечка железница во рудниците. Шински носач за кривините. Форма и мери — — — — — JUS B.M2.115

8) Едношинска висечка железница во рудниците. Влечна ушичка со гилза. Форма и мери — — — — — JUS B.M2.116

9) Едношинска висечка железница во рудниците. Влечна ушичка без гилза. Форма и мери — — — — — JUS B.M2.117

## Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се

објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

## Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на едношински висечки железници во рудниците што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

## Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-20332/1  
7 декември 1981 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Вукашин Драгојевиќ, с. р.

## 13.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

## ПРАВИЛНИК

## ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ТЕРМИЧКА ОБРАБОТКА НА МЕТАЛИ

## Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за термичка обработка на метали што го има следниот назив и ознака:

Термичка обработка на метали.  
Термини и дефиниции. Видови термичка обработка. Загревање и ладење JUS C.A0.010

## Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник претставува составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

## Член 3

Применувањето на југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник не е задолжително.

## Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-20328/1  
7 декември 1981 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Вукашин Драгојевиќ, с. р.

## 14.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

### П РА В И Л Н И К ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА БАКАР И ЛЕГУРИ НА БАКАР ЗА ГМЕЧЕЊЕ

## Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за бакар и легури на бакар за гмечење што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Бакар и легури на бакар за гмечење. Легури на бакар. Хемиски состав и намена — — — — — JUS C.D2.100
- 2) Бакар и легури на бакар за гмечење. Прачки и жици. Технички услови — — — — — JUS C.D3.120
- 3) Бакар и легуре на бакар за гмечење. Тркалезни прачки, влечени. Облик и мери — — — — — JUS C.D3.520
- 4) Бакар и легури на бакар за гмечење. Тркалезни прачки, пресувани. Облик и мери — — — — — JUS C.D3.522
- 5) Бакар и легури на бакар за гмечење. Плоскати прачки, влечени со остри рабови. Облик и мери — — — — — JUS C.D3.523

## Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник претставуваат составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

## Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на бакарот и легурите на бакар за гмечење што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

## Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Бакар и бакарни легури. Легури на бакар со цинк и легури на бакар со цинк и олово. Хемиски состав, облици на изработка и насоки за употреба — — — — — JUS C.D2.100
- 2) Бакар и легури на бакар. Специјални легури на бакар со цинк. Хемиски состав. Облици на изработка и насоки за употреба — — — — — JUS C.D2.101
- 3) Бакар и легури на бакар. Легури на бакар со калај и легури на бакар со калај и цинк. Хемиски состав, облици на изработка и насоки за употреба — — — — — JUS C.D2.102
- 4) Бакар и легури на бакар. Легури на бакар со алуминиум. Хемиски состав, облици на изработка и насоки за употреба — — — — — JUS C.D2.104
- 5) Бакар и легури на бакар. Легури на бакар со никел и цинк. Хемиски состав, облици на изработка и насоки за употреба — — — — — JUS C.D2.107
- 6) Бакар и легури на бакар. Бакарни легури за гмечење. Легури на бакар со никел. Хемиски состав, обли-

ци на изработка и насоки за употреба JUS C.D2.203 донесени со Решението за југословенските стандарди за бакар и бакарни легури („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/67);

7) Бакар и бакарни легури за гмечење. Прачки и жици. Технички услови за изработка и испорака — JUS C.D3.120 донесени со Решението за југословенските стандарди за бакар и бакарни легури („Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/72);

8) Бакар и бакарни легури за гмечење. Тркалезни прачки, влечени. Облик и мери — — — — — JUS C.D3.520

9) Бакар и бакарни легури за гмечење. Тркалезни прачки, пресувани. Облик и мерки — — — — — JUS C.D3.522

10) Бакар и бакарни легури за гмечење. Плоскати прачки, влечени, со остри рабови. Облик и мери — JUS C.D3.523 донесени со Решението за југословенските стандарди за бакар и бакарна легури („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/72).

## Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-20333/1  
7 декември 1981 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Вуканин Драговиќ, с. р.

## 15.

Врз основа на член 23 точка 3 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“ бр. 5/78, — Пречистен текст), Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор пропишува

## У П А Т С Т В О

#### ЗА ГЛАСНИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ИЗБОРНИОТ МАТЕРИЈАЛ И ЗА ОБРАСЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ОДДЕЛНИ ДЕЈСТВИЈА ВО ПОСТАПКАТА ЗА ИЗБОР И ОТПОВИК НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

1. Изборниот материјал (гласачки кутии, простор уреден за гласање, печати на изборните комисији и др.) се подготвува според стандардите што се утврдени за изборите во соборите на собранијата на републиките, односно на автономните покраини на чија територија се избираат делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

2. Одделни дејствија во постапката за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ќе се вршат според обрасците што се пропишани со ова упатство и се негов составен дел.

3. Републичките, односно покраинските изборни комисији ги доставуваат до Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор изборните акти за одделни изборни дејствија, како и извештајот за резултатите од изборите со изборните материјали, на начелот и според постапката што се утврдени со посебна одлука и упатство.

4. Ако за одделно дејствие во постапката за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ не се утврдени обрасците во смисла на точка 2 на ова упатство, извршителот на соодветното дејствие самиот ќе ја определи формата на образецот, во согласност со соодветните одредби од Законот и со соодветните одредби од правилата на ССРН и на синдикатот во републиките, односно во автономните покраини.

5. Со денот на влегувањето во сила на ова упатство престанува да важи Упатството за единствените стандарди за изборниот материјал и за обрасците за вршење на одделни дејствија во постапката за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/78).

6. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 20

9 декември 1981 година  
Белград

Комисија за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ

Секретар,

Претседател,

Властимир Живковиќ, с. р. Бошко Брајовиќ, с. р.

### ОБРАСЦИ СПОРЕД КОИ СЕ ВРШАТ ОДДЕЛНИ ДЕЈСТВИЈА ВО ПОСТАПКАТА ЗА ИЗБОР И ОТПОВИК НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

#### Образец СС-1

Види чл. 28 — 31 и член 33 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ (во наредните обрасци: Законот).

Еден примерок од записникот се доставува до општинската изборна комисија, а другиот — до општинската организација на ССРН, односно на синдикатот.

#### ЗАПИСНИК

ОД СОСТАНОКОТ НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА \_\_\_\_\_ (да се

напише називот на основната самоуправни организација,

односно заедница или на општествено-политичката организација и нејзиното седиште) **ЗА УТВРДУВАЊЕ**

НА ПРЕДЛОГОТ НА КАНДИДАТИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ).

1. Состанок на делегацијата е одржан на \_\_\_\_\_, во \_\_\_\_\_ и почна со работа во \_\_\_\_\_ часот.

2. Состанокот на делегацијата го отвори \_\_\_\_\_ (име и презиме), претседател на делегацијата.

3 Делегацијата едногласно (со мнозинство гласови) во работното претседателство ги избра:

1) \_\_\_\_\_ (презиме и име занимање и адреса)

2) \_\_\_\_\_ (презиме и име, занимање и адреса)

3) \_\_\_\_\_ (презиме и име, занимање и адреса)

Делегацијата потоа го избра за записничар

\_\_\_\_\_ (име и презиме, занимање и адреса)

4) Претседавачот објави дека делегацијата брои \_\_\_\_\_ (со букви: \_\_\_\_\_), членови и дека на состанокот на делегацијата присуствуваат \_\_\_\_\_ (со букви: \_\_\_\_\_) членови.<sup>2)</sup>

5. Претседавачот утврди дека состанокот на делегацијата има кворум пропишан со правилата на ССРН и на синдикатот, ја соопшти целта на состанокот и го објасни начинот на работа (ги прочита одредбите на член 5 и на чл. 28 — 31 до Законот и соодветниот дел од правилата на ССРН и на синдикатот).

6. На предлог од претседавачот, делегацијата утврди

#### Дневен ред:

1. Запознавање со мерилата за предлагање кандидати и со предлозите на можните кандидати за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ кои се истакнати на собириците на работните луѓе во основните самоуправни организации и заедници, на состаноците во општествено-политичките организации или на седниците на органите на управувањето во основните самоуправни организации и заедници;

2. Предлагање кандидати за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ;

3. Утврдување на предлозите на кандидатите за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

7. Потоа во врска со точка 1 од дневниот ред \_\_\_\_\_, претставник

(име и презиме)

(на организацијата на ССРН, на синдикатот, на друга ОПО,

односно на органот на управувањето — да се наведе во кој)

во смисла на член 29 од Законот, известити за мерилата за предлагање кандидати и за ставовите и мислењата за можните кандидати за кои се расправало на собириците — состаноците што и претходеа на постапката за предлагање и утврдување на кандидати, и тоа:

1) \_\_\_\_\_ (презиме и име, пол, датум на раѓањето, занимање, припадност на народот, односно народноста и означување на делегацијата чијшто член е)

2) \_\_\_\_\_ (презиме и име, пол, датум на раѓањето, занимање, припадност на народот, односно народноста и означување на делегацијата чијшто член е)

8. Откако се запознаа со предлозите на можните кандидати за делегати кои се истакнати на собириците на работните луѓе во основните самоуправни организации и заедници, на состаноците на работните луѓе и граѓаните во општествено-политичките организации или на седниците на органите на управувањето, членовите на делегацијата ги предложија кандидатите за делегати.



Земајќи ги предвид и членовите на делегацијата кои се истакнати како можни кандидати на собирите на работните луѓе во основните самоуправни организации и заедници, на состаноците на работните луѓе и граѓаните во општествено-политичките организации, членовите на делегацијата од редот на своите членови или од редот на членовите на другите делегации<sup>3)</sup> ги предложија кандидатите за делегати:

- 1) \_\_\_\_\_,  
(презиме и име, пол, датум на раѓањето, занимање, припадност на народот, односно народноста и означување на делегацијата чијшто член е)
- 2) \_\_\_\_\_,  
(презиме и име, пол, датум на раѓањето, занимање, припадност на народот, односно народноста и означување на делегацијата чијшто член е)

9. По составувањето на предлогот на кандидатите, претседавачот соопшти дека е потребно да се избераат два члена на делегацијата со чија помош ќе раководи со гласањето за предложените кандидати.

Според овој предлог се избрани:

- 1) \_\_\_\_\_,  
(презиме и име)
- 2) \_\_\_\_\_,  
(презиме и име)

Потоа претседавачот соопшти дека состанокот на делегацијата се прекинува заради подготовка за гласањето за предложените кандидати, па продолжението на состанокот на делегацијата е закажано за \_\_\_\_\_ часот.

10. Делегацијата го продолжи состанокот во \_\_\_\_\_ часот.

Претседавачот го објасни начинот на гласањето за предложените кандидати.

Потоа се премина кон гласањето за предложениите кандидати.

Гласањето за предложените кандидати е завршено во \_\_\_\_\_ часот.

11. Откако е завршено гласањето за предложените кандидати, претседавачот и два члена на делегацијата ги утврдија резултатите од гласањето.

12. Откако се утврдени резултатите од гласањето, претседавачот соопшти дека предложените кандидати го добија овој број гласови:

- 1) \_\_\_\_\_ доби \_\_\_\_\_  
(презиме и име)

(со букви: \_\_\_\_\_) гласови;

- 2) \_\_\_\_\_ доби \_\_\_\_\_  
(презиме и име)

(со букви: \_\_\_\_\_) гласови, итн.

13. Потоа претседавачот соопшти дека, согласно со одредбата на член 29 став 5 од Законот, за делегати во Сојузниот собор, на Собранието на СФРЈ, со мнозинство гласови на сите членови на делегацијата, се предложени:

- 1) \_\_\_\_\_,  
(презиме и име, пол, датум на раѓањето, занимање, припадност на народот односно народноста и означување на делегацијата чијшто член е)
- 2) \_\_\_\_\_,  
(презиме и име, пол, датум на раѓањето, занимање, припадност на народот односно народноста и означување на делегацијата чијшто член е)

14. Откако е исцрпен дневниот ред, претседавачот соопшти дека е завршен состанокот на делегацијата.

Состанок на делегацијата е завршен во \_\_\_\_\_ часот.<sup>5)</sup>

Записничар,

Претседавач,

М.П.

Членови на делегацијата кои му помагаа на претседавачот:

- 1) \_\_\_\_\_,
- 2) \_\_\_\_\_.

<sup>1)</sup> Ако се одржува заеднички состанок на повеќе делегации за предлагање кандидати за делегат во Сојузниот собор (член 30 од Законот), треба да се запишат називите на сите основни самоуправни организации и заедници — учесници на состанокот.

<sup>2)</sup> Ако се одржува заеднички состанок на повеќе делегации за предлагање кандидати за делегати, означените податоци треба да се внесат во записникот за секоја одделна делегација.

<sup>3)</sup> Кандидати за делегати во Сојузниот собор можат да предлагаат делегациите на основните самоуправни организации и заедници од редот на своите и другите делегации на тие самоуправни организации и заедници а општествено-политичките организации во рамките на ССРН — само од редот на членовите на своите делегации.

<sup>4)</sup> Законот не пропишува дали гласањето се врши тајно или јавно. Ако ниту со правилата на ССРН, односно на синдикатот не е утврден начинот на гласањето, за тоа дали гласањето ќе биде тајно или јавно се одлучува на состанок на делегацијата.

<sup>5)</sup> Во записникот се внесуваат и другите околности што се значајни за работата на делегацијата (член 33 став 2 од Законот).

#### Образец СС-2

Види чл. 34 и 35 од Законот

Еден примерок од записникот се доставува до кандидационата конференција на делегациите во општината или до градската, односно регионалната заедница на општините (републичката, односно покраинската изборна комисија).

#### ЗАПИСНИК

ОД СЕДНИЦАТА НА ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА \_\_\_\_\_ ОДРЖАНА ЗАРАДИ УТВРДУВАЊЕ НА СПИСОКОТ НА ПРАВОИСПРАВНО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

1. Седницата на Општинската изборна комисија е одржана на \_\_\_\_\_ и почна со работа во \_\_\_\_\_ часот.

2. На седницата на Општинската изборна комисија присуствуваа:

претседателот \_\_\_\_\_,  
секретарот \_\_\_\_\_,  
и членовите \_\_\_\_\_

3. Од вкупно \_\_\_\_\_ делегации, Општинската изборна комисија ги прими записниците од кандидатите од \_\_\_\_\_ делегации, односно од кандидатите на конференцијата на делегациите во општината.

4. Потоа, врз основа на примениот материјал, Општинската изборна комисија ценеше дали постапката за предлагање кандидати на состаноците на делегациите е спроведена во согласност со одредбите од Законот и со соодветниот дел од правилата на ССРН, односно на синдикатот и дали предложените кандидати ги исполнуваат условите пропишани со законот.

5. Откако ги оцени околностите од точка 4 на записникот, Општинската изборна комисија го состави списокот на правноисправно предложените кандидати за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ и одлучи:

— со свое решение да ја поништи целата кандидатациона постапка, односно дел од кандидатационата постапка на \_\_\_\_\_ (означување на делегацијата), зашто утврди дека постапката за предлагање кандидати на состанокот на делегацијата не е спроведена во согласност со одредбите од Законот и со соодветниот дел од правилата на ССРН, односно на синдикатот;

— со свое решение да ја поништи целата кандидатациона постапка, односно дел од кандидатационата постапка на \_\_\_\_\_ (означување на делегацијата), зашто утврди дека предложените кандидати не ги исполнуваат условите пропишани со законот.<sup>1)</sup>

6. Седницата на Општинската изборна комисија е завршена во \_\_\_\_\_ часот.

Секретар,

Претседател,

М.П.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Овој образец се применува и за дејствијата пропишани со член 34 ст. 1 и 5 од Законот, што ги врши републиката, односно покраинската изборна комисија.

1) Решението за поништување на целата кандидатациона постапка или на дел од кандидатационата постапка Општинската изборна комисија веднаш го доставува до делегацијата за чија постапка за кандидирање одлучува (член 35 став 2 од Законот).

**Образец СС-3**

Види чл. 34 ст. 2 од Законот.

Еден примерок од списокот се доставува до кандидатационата конференција на делегациите во општината или до градската, односно регионалната заедница на општините (републиката, односно покраинската изборна комисија), а другиот — до општинската организација на ССРН.

**СПИСОК НА ПРАВНОИСПРАВНО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ КАНДИДАТИ ВО ДЕЛЕГАЦИИТЕ (НА КАНДИДАЦИОНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ ВО ОПШТИНАТА) ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОВОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ШТО ГО СОСТАВИ ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА \_\_\_\_\_**

На кандидатационите состаноци на делегациите (на состанокот на кандидатационата конференција на делегациите во општината) одржани во \_\_\_\_\_, правноисправно се \_\_\_\_\_,

(од — до)

предложени овие кандидати за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ:

- 1) \_\_\_\_\_, (презиме и име, пол, датум на раѓањето, занимање, припадност на народот односно народноста, означување на делегацијата чијшто член е и во колку делегации е предложен)
- 2) \_\_\_\_\_, ИТН. (презиме и име, пол, датум на раѓањето, занимање, припадност на народот, односно народноста, означување на делегацијата чијшто член е и во колку делегации е предложен)

Општинска изборна комисија \_\_\_\_\_

Број \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 198\_\_ година

(место)

Секретар,

Претседател,

М.П.

**Образец СС-4**

Види член 35 од Законот.

Решението се доставува до наведената делегација, односно до кандидатационата конференција на делегациите.

Врз основа на разгледувањето на записниците од кандидатационите состаноци и на другиот материјал што го гледнесо делегациите на основните самоуправни организации и заедници (кандидационата конференција на делегациите во општината), а откако утврди дека на состанокот на делегацијата на \_\_\_\_\_

(назив на делегацијата, односно на кандидатационата конференција на делегацијата во општината) постапката за

предлагање кандидати за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ не е спроведена во согласност со одредбите од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ и со соодветниот дел од правилата на ССРН, односно на синдикатот, врз основа на одредбата на член 35 став 1 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, Општинската изборна комисија \_\_\_\_\_ донесе

**РЕШЕНИЕ**

1. Кандидационата постапка (дел од кандидатационата постапка што се однесува на \_\_\_\_\_

спроведена во делегацијата (кандидационата конференција во општината) \_\_\_\_\_

(назив на делегацијата односно \_\_\_\_\_

на кандидатационата конференција на делегациите во општината) се поништува.

2. Кандидационата постапка (дел од кандидатационата постапка) што е поништена ќе се повтори во рок од три дена од денот на приемот на решението.

3. Решението да се достави веднаш до наведената делегација.

## Образложение

(Да се наведат причините поради кои се поништува кандидатационата постапка или дел од кандидатационата постапка).

Општинска изборна комисија \_\_\_\_\_

Број \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 198— година

\_\_\_\_\_ (место)

Секретар,

Претседател,

\_\_\_\_\_ М.П.

## Поука за правниот лек

Жалба против решението се поднесува до судот определен со законот на републиката, односно на автономната покраина, а може да ја изјави член на делегацијата што ја водела постапката за кандидирање, односно на кандидатационата конференција на делегациите што ја спроведувала постапката за кандидирање, како и лице што во таа постапка е предложено за кандидат, во рок од четириесет и осум часа од предавањето на решението до делегацијата (член 96 од Законот).

## Образец СС-5

Види член 35 од Законот.

Решението се доставува до наведената делегација, односно до кандидатационата конференција на делегациите.

Врз основа на разгледувањето на записниците од кандидатационите состаноци и на другиот материјал што го поднесоа делегациите (кандидационата конференција на делегациите во општината), откако утврди дека одделни (сите) кандидати предложени на состанокот \_\_\_\_\_

(назив на делегацијата односно на кан-

дидационата конференција на делегацијата во општината)

не ги исполнуваат условите пропишани со законот, врз основа на одредбата на член 35 став 1 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, Општинската изборна комисија \_\_\_\_\_ донесе

## РЕШЕНИЕ

1. Кандидационата постапка (дел од кандидатационата постапка) што се однесува на кандидатот \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ спроведена во (назив на делегацијата, односно на кандидатационата конференција на делегациите во општината) \_\_\_\_\_ се поништува.

2. Кандидационата постапка (дел од кандидатационата постапка) што е поништена ќе се повтори во рок од три дена од денот на приемот на решението.

3. Решението да се достави веднаш до наведената делегација.

## Образложение

(Да се наведат причините поради кои се поништува кандидатационата постапка или дел од кандидатационата постапка).

Општинска изборна комисија \_\_\_\_\_

Број \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 198— година

\_\_\_\_\_ (место)

Секретар,

Претседател,

\_\_\_\_\_ М.П.

## Поука за правниот лек

Жалба против решението се поднесува до судот определен со законот на републиката, односно на автономната покраина, а може да ја изјави член на делегацијата што ја водела постапката за кандидирање, односно на кандидатационата конференција на делегациите што ја спроведувала постапката за кандидирање, како и лице што во таа постапка е предложено за кандидат, во рок од четириесет и осум часа од предавањето на решението до делегацијата (член 96 од Законот).

## Образец СС-6

Види чл. 32 и 33 од Законот.

Еден примерок од записникот се доставува до општинската или до републичката, односно до покраинската изборна комисија, а другиот — до општинската или републичката, односно до покраинската организација на ССРН.

## ЗАПИСНИК

ОД СОСТАНОКОТ НА КАНДИДАЦИОНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ ВО \_\_\_\_\_

(општина,

ЗА

градска односно регионална заедница на општините)

УТВРДУВАЊЕ ЕДИНСТВЕН СПИСОК НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

1. Состанокот на Кандидационата конференција на делегациите е одржан на \_\_\_\_\_, во \_\_\_\_\_ и почна во \_\_\_\_\_ часот.

2. Состанокот на Кандидационата конференција го свика \_\_\_\_\_, претседател на општинската \_\_\_\_\_ (име и презиме)

организација на ССРН, односно на организацијата на ССРН на градската или регионалната заедница на општините.

3. Состанокот на Кандидационата конференција на делегациите го отвори претседателот на општинската (градската или регионалната заедница на општините) организација на ССРН \_\_\_\_\_.

4. По отворањето на состанокот на Кандидационата конференција на делегациите, се премина кон

избор на работно претседателство на Конференцијата. Конференцијата едногласно (со мнозинство гласови) ги избра за членови на работното претседателство на Кандидационата конференција делегациите:

- 1) \_\_\_\_\_,  
(презиме и име, занимање и адреса)
- 2) \_\_\_\_\_,  
(презиме и име, занимање и адреса)
- 3) \_\_\_\_\_,  
(презиме и име, занимање и адреса)

Кандидационата конференција на делегациите за записничар го избра \_\_\_\_\_  
(име и презиме, занимање и адреса)

5. Претседавачот објавува дека на Кандидационата конференција присуствуваат \_\_\_\_\_ (со букви: \_\_\_\_\_) членови, а дека се делегирани вкупно \_\_\_\_\_ (со букви: \_\_\_\_\_) членови.

6. Претседавачот утврди дека на Конференцијата присуствуваат мнозинството членови и дека Конференцијата може полноважно да одлучува, а потоа објави дека Конференцијата е свикана заради утврдување единствен список на кандидатите за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.  
(Бидејќи не се присутни мнозинството членови, состанокот на Кандидационата конференција е одложен и закажан за \_\_\_\_\_, во \_\_\_\_\_ часот.)

Претседавачот потоа го објасни начинот на работата на Кандидационата конференција (ги прочита одредбите на чл 32 и 33 од Законот и соодветниот дел од правилата на ССРН).

7. На предлог од претседавачот, Конференцијата на делегациите утврди

#### Дневен ред:

1. Запознавање со списокот на правноисправно предложените кандидати во делегациите што го состави општинската изборна комисија;
2. Составување на предлогот на единствениот список на кандидатите за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ;
3. Гласање за предложените кандидати и утврдување на единствениот список на предложените кандидати за делегати од територијата на општината, или на градската, односно регионалната заедница на општините.
8. Претседавачот го прочита списокот на правноисправно предложените кандидати што го состави општинската изборна комисија.

Списокот содржи вкупно \_\_\_\_\_ предложени кандидати на состаноците на делегациите.

9. Потоа се пристапи кон составување на предлогот на единствениот список на кандидатите.

Во предлогот на единствениот список на кандидатите се внесени:

1. \_\_\_\_\_,  
(презиме и име, пол, датум на раѓањето, занимање, припадност на народот, односно народноста и означување на делегацијата чијшто член е)
2. \_\_\_\_\_,  
(презиме и име, пол, датум на раѓањето, занимање, припадност на народот, односно народноста и означување на делегацијата чијшто член е)

10. По составувањето на предлогот на единствениот список на кандидатите, претседавачот соопшти дека е потребно да се избераат два члена на Кандидационата конференција со чија помош ќе раководи со гласањето.

Според овој предлог се избрани:

1. \_\_\_\_\_,  
(презиме и име)
2. \_\_\_\_\_,  
(презиме и име)

Потоа претседавачот соопшти дека се прекинува состанокот на Кандидационата конференција заради подготвување за гласање и закажа продолжение на состанокот за \_\_\_\_\_ часот.

11. Конференцијата на делегациите го продолжи состанокот во \_\_\_\_\_ часот.

Претседавачот го објасни начинот на гласањето за предложените кандидати<sup>1)</sup>.

Гласањето за предложените кандидати е завршено во \_\_\_\_\_ часот.

12. Откако е завршено гласањето претседавачот и два избрани члена ги утврдија резултатите од гласањето.

13. По утврдувањето на резултатите од гласањето, претседавачот соопшти дека кандидатите од предлогот на единствениот список на кандидатите добиле:

- 1) \_\_\_\_\_ доби \_\_\_\_\_ (со букви: \_\_\_\_\_) гласови;
- 2) \_\_\_\_\_ доби \_\_\_\_\_ (со букви: \_\_\_\_\_) гласови, итн.

Потоа Кандидационата конференција на делегациите го утврди единствениот список на предложените кандидати за делегати:

1. \_\_\_\_\_,  
(презиме и име, пол, датум на раѓањето, занимање, припадност на народот, односно народноста, означување на делегацијата чијшто член е и во колку делегации е предложен)
2. \_\_\_\_\_, итн.  
(презиме и име, пол, датум на раѓањето, занимање, припадност на народот, односно народноста, означување на делегацијата чијшто член е и во колку делегации е предложен)

14. Откако е исцрпен дневниот ред, претседавачот соопшти дека состанокот на Кандидационата конференција на делегациите е завршен.

Состанокот е завршен во \_\_\_\_\_ часот.

Записничар,

Претседавач,

М.П.

Членови на Конференцијата кои му помагаа на претседавачот

- 1) \_\_\_\_\_,
- 2) \_\_\_\_\_ итн.

<sup>1)</sup> Законот не пропишува дали гласањето е тајно или јавно. Ако ниту со правилата на ССРН, односно на синдикатот не е утврден начинот на гласањето, за тоа дали гласањето ќе биде тајно или јавно одлучува Кандидационата конференција на делегациите.

## Образец СС-7

Види член 36 од Законот.

Републиката, односно покраинската изборна комисија го објавува списокот и по еден примерок доставува до: кандидатната конференција на ССРН на републиката, односно на автономната покраина и до Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

Врз основа на одредбите на член 36 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, Републиката — Покраинската изборна комисија на \_\_\_\_\_

го состави и го објавува

**СПИСОКОТ НА СИТЕ ПРАВНОИСПРАВНИ ПРЕДЛОЖЕНИ КАНДИДАТИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОВОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ОД СР — САП<sup>1)</sup>**

1. \_\_\_\_\_  
(презиме и име, пол, датум на раѓањето, занимање, припадност на народот, односно народноста, означување на делегацијата чијшто член е и во колку делегации е предложен)

2. \_\_\_\_\_ ИТН.  
(презиме и име, пол, датум на раѓањето, занимање, припадност на народот, односно народноста, означување на делегацијата чијшто член е и во колку делегации е предложен)

Република — Покраинска изборна комисија

Број \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 198\_\_\_\_\_ година

(место)

Секретар,

М.П.

Претседател,

Членови:

1) \_\_\_\_\_  
2) \_\_\_\_\_  
3) \_\_\_\_\_ ИТН.

<sup>1)</sup> Законот нема одредба за редоследот за составување на овој список, но би можело да биде корисно притоа да се води сметка за одредбата на член 40, односно на член 41 од Законот.

## Образец СС-8

Види чл. 40 и 44 од Законот.

Еден примерок се доставува до републиката, односно до покраинската изборна комисија, а другиот — до Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

## ЗАПИСНИК

ОД СЕДНИЦАТА НА КАНДИДАЦИОНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ СОЈУЗ НА РАБОТНИОТ НАРОД НА РЕПУБЛИКАТА, ОДНОСНО АВТОНОМНАТА ПОКРАИНА \_\_\_\_\_ ЗА УТВРДУВАЊЕТО НА ЛИСТАТА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОВОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

1. Седницата на Кандидационата конференција е одржана на \_\_\_\_\_, во \_\_\_\_\_ и почна во \_\_\_\_\_ часот.

2. Кандидационата конференција ја свика \_\_\_\_\_  
(име и презиме)

претседател на Републиката — Покраинската конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на \_\_\_\_\_

3. Седницата на Кандидационата конференција ја отвори претседателот на Републиката — Покраинската конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на \_\_\_\_\_

4. По отворањето на Кандидационата конференција, се премина кон избор на работно претседателство. Конференцијата едногласно (со мнозинство гласови) ги избра за членови на работното претседателство на Кандидационата конференција:

1) \_\_\_\_\_  
(презиме и име, занимање и адреса)

2) \_\_\_\_\_  
(презиме и име, занимање и адреса)

3) \_\_\_\_\_ ИТН.  
(презиме и име, занимање и адреса)

Кандидационата конференција потоа го избра за записничар \_\_\_\_\_  
(име и презиме, занимање и адреса)

5. Претседавачот утврди дека на Кандидационата конференција присуствуваат \_\_\_\_\_ (со букви: \_\_\_\_\_) членови, а дека се делегирани вкупно \_\_\_\_\_ (со букви: \_\_\_\_\_).

6. Претседавачот утврди дека на Кандидационата конференција се присутни мнозинството членови и дека Конференцијата може полноважно да одлучува, а потоа соопшти дека Конференцијата е свикана заради утврдување на листата на кандидатите во најмалку онолкув број колку што делегати се избираат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

(Бидејќи не се присутни мнозинството членови, Кандидационата конференција е одложена и закажана за \_\_\_\_\_, во \_\_\_\_\_ часот.

Претседавачот потоа го објасни начинот на работата на Кандидационата конференција (ги прочита одредбите на чл. 37 до 49 од Законот и соодветниот дел од правилата на ССРН).

7. На предлог од претседавачот, Кандидационата конференција утврди

Дневен ред:

1. Запознавање со списокот на сите правноисправно предложени кандидати на кандидатните конференции на делегациите за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, што го состави Републиката — Покраинската изборна комисија;

2. Составување на предлог-листата на кандидатите за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ;
3. Гласање за предлог-листата на кандидатите и утврдување на листата на кандидатите за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

8. Претседавачот го прочита списокот на сите правноисправни предложени кандидати што го состави Републичката — Покраинската изборна комисија.

Списокот содржи вкупно \_\_\_\_\_ правноисправно предложени кандидати.

9. Потоа се пристапи кон составување на предлог-листата на кандидатите. Во предлог-листата на кандидатите се внесени, по азбучен (абecedен) ред, сите правноисправно предложени кандидати од списокот што го состави Републичката — Покраинската изборна комисија, а чија кандидатура ја поддржала најмалку една десетина од сите членови на Кандидационата конференција, Во предлог-листата на кандидатите се внесени:

1. \_\_\_\_\_,  
(презиме и име, пол, датум на раѓањето, занимање, припадност на народот, односно народноста, означување на делегацијата чијшто член е и во колку делегации е предложен)
2. \_\_\_\_\_ итн.  
(презиме и име, пол, датум на раѓањето, занимање, припадност на народот, односно народноста, означување на делегацијата чијшто член е и во колку делегации е предложен)

Претседавачот објави дека во предлог-листата има \_\_\_\_\_ кандидати од составот на делегациите на основните организации на здружен труд.

10. По завршеното составување на предлог-листата на кандидатите, претседавачот соопшти дека е потребно да се избераат два члена на Кандидационата конференција со чија помош ќе раководи со гласањето за предлог-листата на кандидатите.

Според овој предлог се избрани:

- 1) \_\_\_\_\_,  
(презиме и име)
- 2) \_\_\_\_\_,  
(презиме и име)

Потоа претседавачот соопшти дека се прекинува работата на Кандидационата конференција заради подготовка за гласањето за предлог-листата на кандидатите и дека продолжение е закажано за \_\_\_\_\_ часот.

11. Кандидационата конференција ја продолжи работата во \_\_\_\_\_ часот. Претседавачот го објасни начинот на гласањето<sup>1)</sup>, а потоа со прозивка по списокот му предаде на секој член на Кандидационата конференција предлог-листа на кандидатите и ги повика да пристапат кон гласање, повикувајќи се на член 40 од Законот според кој во листата на кандидатите најмалку половина мора да бидат од составот на делегациите на основните организации на здружен труд.

Вкупно гласале \_\_\_\_\_ членови на Кандидационата конференција.

12. Откако е завршено гласањето, претседавачот со два члена на Кандидационата конференција пристапи кон утврдување на резултатите од гласањето.

13. По утврдувањето на резултатите од гласањето, претседавачот соопшти колку кој кандидат доби гласови и кои кандидати добија мнозинство гласови од сите членови на Кандидационата конференција.

14. Потоа претседавачот утврди дали мнозинство гласови од сите членови на Кандидационата конференција добиле најмалку половина од кандидатите од составот на делегациите на основните организации на здружен труд.

Откако е утврдено дека мнозинство гласови од сите членови на Кандидационата конференција добиле најмалку триесет (дваесет) кандидати и дека најмалку половина од кандидатите кои добиле потребно мнозинство се од составот на делегациите на основните организации на здружен труд, се утврдува редоследот на кандидатите што се внесуваат во листата на кандидатите (член 45 став 1 од Законот).

(Откако е утврдено дека мнозинство гласови од сите членови на Кандидационата конференција не добиле најмалку триесет, односно дваесет кандидати или дека најмалку половината од кандидатите кои добиле потребно мнозинство не се од составот на делегациите на основните организации на здружен труд, претседавачот соопшти дека се пристапува кон повторно гласање и дека гласањето ќе се повторува се додека не се постигне потребниот број кандидати, односно соодветниот социјален состав на кандидатите.)

15. Откако е завршено гласањето и резултатите од гласањето утврдени, претседавачот соопшти дека за кандидати за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ се прифатени и дека се внесуваат во листата на кандидатите по овој ред (член 45 од Законот):

- 1) \_\_\_\_\_,  
(презиме и име, пол, датум на раѓањето, занимање, припадност на народот, односно народноста, означување на делегацијата чијшто член е и во колку делегации е предложен)

доби \_\_\_\_\_ (со букви: \_\_\_\_\_) гласови;

- 2) \_\_\_\_\_,  
(презиме и име, пол, датум на раѓањето, занимање, припадност на народот, односно народноста, означување на делегацијата чијшто член е и во колку делегации е предложен)

доби \_\_\_\_\_ (со букви: \_\_\_\_\_) гласови, итн.

16. Откако е исцрпен дневниот ред, Кандидационата конференција ја заврши работата во \_\_\_\_\_ часот.

Записничар,

Претседавач,

М.П.

Членови на работното претседателство:

- 1) \_\_\_\_\_,
- 2) \_\_\_\_\_ итн.

Членови на Кандидационата конференција кои му помагаа на претседавачот:

- 1) \_\_\_\_\_,
- 2) \_\_\_\_\_.

<sup>1)</sup> За кандидатите внесени во предлог-листата на кандидатите, кандидационата конференција одлучува со тајно гласање (член 42 став 5 од Законот).

## Образец СС-9

Види чл. 41 и 44 од Законот.

Еден примерок се доставува до републичката, односно до покраинската изборна комисија, а другиот — до Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

## ЗАПИСНИК

ОД СЕДНИЦАТА НА КАНДИДАЦИОНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ СОЈУЗ НА РАБОТНИОТ НАРОД НА РЕПУБЛИКАТА, ОДНОСНО АВТОНОМНАТА ПОКРАИНА \_\_\_\_\_ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА КАНДИДАТИТЕ ПО ДЕЛОВИ ИЛИ ДРУГ СООДВЕТЕН НАЧИН, ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

(Точ. 1 до 8 од овој записник се исти како точ. 1 до 8 во Записникот од седницата на Кандидационата конференција на ССРН за утврдување на листата на кандидатите за делегати кои се избираат по Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, според одредбата на член 40 од Законот — Образец СС-8.)

9. За да се обезбеди соодветен состав на делегатите. Кандидационата конференција донесува одлука листата на кандидатите да се утврди по соодветни делови:

Дел I \_\_\_\_\_ (назив на делот) и

Дел II \_\_\_\_\_ (назив на делот), итн.

Конференцијата го утврдува најмалиот број кандидати за секој дел од листата на кандидатите, како и бројот на делегатите што од секој дел се избира во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ:

— Од Дел I се утврдуваат најмалку \_\_\_\_\_ кандидати, а се избираат \_\_\_\_\_ делегати;

— од Дел II се утврдуваат најмалку \_\_\_\_\_ кандидати, а се избираат \_\_\_\_\_ делегати; итн.<sup>1)</sup>

10. По донесувањето на одлуката од точка 9 на Записникот, работното претседателство од списокот на сите правноисправно поедложени кандидати, што го остави Републичката — Покраинската изборна комисија, ја подготвува предлог-листата на кандидатите по делови. Порали тоа Конференцијата ја прекинува работата и ја продолжува во \_\_\_\_\_ часот<sup>2)</sup>.

11. Потоа се составува предлог-листата на кандидатите по делови.

Во предлогот на секој дел од листата на кандидатите се внесуваат сите кандидати по азбучен, односно абecedен ред од списокот на сите правноисправно предложени кандидати чијашто кандидатура ја поддржале најмалку една десетина од сите членови на Кандидационата конференција.

I. Кандидати \_\_\_\_\_ во состав:

1) \_\_\_\_\_  
(презиме и име на кандидатот, пол, датум на раѓањето, занимање, припадност на народот, односно народноста, означување на делегацијата чијшто член е и во колку делегации е предложен)

2) \_\_\_\_\_ ИТН.  
(презиме и име на кандидатот, пол, датум на раѓањето, занимање, припадност на народот, односно народноста, означување на делегацијата чијшто член е и во колку делегации е предложен)

II. Кандидати \_\_\_\_\_ во состав:

1) \_\_\_\_\_  
(презиме и име на кандидатот, пол, датум на раѓањето, занимање, припадност на народот, односно народноста, означување на делегацијата чијшто член е и во колку делегации е предложен)

2) \_\_\_\_\_ ИТН.  
(презиме и име на кандидатот, пол, датум на раѓањето, занимање, припадност на народот, односно народноста, означување на делегацијата чијшто член е и во колку делегации е предложен)

(Точ. 12 и 13 од овој записник се исти како соодветните точки од Образецот СС-7.)

14. Претседавачот објавува колку кој кандидат од предлог-листата на кандидатите доби гласови и кои кандидати добија мнозинство гласови. Потоа, претседавачот соопшти дека резултатот од гласањето одговара на одлуката од точка 9 на Записникот така што секој дел од листата на кандидатите има најмалку онолкува број кандидати колку што е утврдено со таа одлука<sup>3)</sup>.

(Откако е утврдено дека резултатот од гласањето не одговара на одлуката од точка 9 на Записникот, претседавачот објавува дека се гласа повторно и дека гласањето ќе се повторува се додека не се постигне резултат од гласањето што одговара на одлуката од точка 9 на Записникот.)

15. Откако е завршено гласањето и резултатите од гласањето утврдени, претседавачот објавува дека за кандидати се прифатени и дека се внесуваат во листата на кандидатите по овој ред (член 45 од Законот, за секој дел од листата на кандидатите):

I. Кандидати \_\_\_\_\_ во состав:

1) \_\_\_\_\_  
(презиме и име, пол, датум на раѓањето, занимање, припадност на народот, односно народноста, означување на делегацијата чијшто член е и во колку делегации е предложен)

доби \_\_\_\_\_ (со букви: \_\_\_\_\_ гласови);

2) \_\_\_\_\_  
(презиме и име, пол, датум на раѓањето, занимање, припадност на народот, односно народноста, означување на делегацијата чијшто член е и во колку делегации е предложен)

доби \_\_\_\_\_ (со букви: \_\_\_\_\_ гласови); итн.

II. Кандидати \_\_\_\_\_ во состав:

1) \_\_\_\_\_  
(презиме и име, пол, датум на раѓањето, занимање, припадност на народот, односно народноста, означување на делегацијата чијшто член е и во колку делегации е предложен)

доби \_\_\_\_\_ (со букви: \_\_\_\_\_ гласови);

2) \_\_\_\_\_  
(презиме и име, пол, датум на раѓањето, занимање, припадност на народот, односно народноста, означување на делегацијата чијшто член е и во колку делегации е предложен)

доби \_\_\_\_\_ (со букви: \_\_\_\_\_ гласови, итн.

16. Откако е исцрпен дневниот ред, Кандидационата конференција заврши во \_\_\_\_\_ часот.

Записничар, \_\_\_\_\_ Претседавач, \_\_\_\_\_  
 М.П. \_\_\_\_\_

Членови на Работното претседателство

1) \_\_\_\_\_,

2) \_\_\_\_\_, итн.

Членови на Кандидационата конференција, кои му помагаа на претседавачот

1) \_\_\_\_\_,

2) \_\_\_\_\_.

- 4) Збирот на бројот на делегатите што според одлуката на Кандидационата конференција се избира од секој дел на листата мора да биде еднаков на бројот на делегатите што се избираат во сојузниот собор на Собранието на СФРЈ од секоја република, односно автономна покраина (член 2 од Законот).
- 5) Дејствието од оваа точка е предвидено само за да се олесни составувањето на предлог-листата на кандидатите по делови, и не е задолжително.
- 6) Ако Кандидационата конференција не одлучила и социјалниот состав означен во член 40 од Законот да се обезбеди на начинот предвиден во член 41 од Законот, мора уште да се утврди и тоа дали најмалку половина од кандидатите од секој дел на листата на кандидатите е од состав на основните организации на здружен труд, со што се обезбедува примена на одредбата на член 40 од Законот.

## Образец СС-10

Види чл. 45—54 од Законот.

Еден примерок од листата се доставува до републичката, односно до покраинската изборна комисија, а другиот — до Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

## ЛИСТА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ОД СР—САП \_\_\_\_\_

Кандидационата конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Републиката, односно Автономната Покраина \_\_\_\_\_ на седницата одржана на \_\_\_\_\_ година, во \_\_\_\_\_ (место на одржувањето) ја утврдува листата на кандидатите во смисла на член 45 од Законот.

- а) Листа на кандидатите составена во смисла на одредбата на член 40 од Законот<sup>1)</sup>:

- 1) \_\_\_\_\_  
 (презиме и име, пол, датум на раѓањето, занимање, припадност на народот, односно народноста и означување на делегацијата чијшто член е)
- 2) \_\_\_\_\_  
 (презиме и име, пол, датум на раѓањето, занимање, припадност на народот односно народноста и означување на делегацијата чијшто член е)

- б) Листа на кандидатите по делови составена во смисла на одредбата на член 41 од Законот<sup>2)</sup>:

I. Кандидати \_\_\_\_\_ во состав:

- 1) \_\_\_\_\_  
 (презиме и име, пол, датум на раѓањето, занимање, припадност на народот, односно народноста и означување на делегацијата чијшто член е)
- 2) \_\_\_\_\_, итн.  
 (презиме и име, пол, датум на раѓањето, занимање, припадност на народот, односно народноста и означување на делегацијата чијшто член е)

II. Кандидати \_\_\_\_\_ во состав:

- 1) \_\_\_\_\_,  
 (презиме и име, пол, датум на раѓањето, занимање, припадност на народот, односно народноста и означување на делегацијата чијшто член е)
- 2) \_\_\_\_\_, итн.  
 (презиме и име, пол, датум на раѓањето, занимање, припадност на народот, односно народноста и означување на делегацијата чијшто член е)

Кандидациона конференција на ССРН на Републиката — Автономната Покраина \_\_\_\_\_

Број \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_—198— година

Претседавач,  
 \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_  
 (место)

Членови на Претседателството на Кандидационата конференција:

- 1) \_\_\_\_\_,
- 2) \_\_\_\_\_, итн.

ЗАБЕЛЕШКА: Кон листата на кандидатите, до Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ се доставува решение за потврда на листата (Образец СС-14 од Упатството).

<sup>1)</sup> Оваа листа се составува кога на Кандидационата конференција се постапувало на начинот предвиден во Образец СС-8.

<sup>2)</sup> Оваа листа се составува кога на Кандидационата конференција се постапувало на начинот предвиден во Образец СС-9.

## Образец СС-11

Види член 47 од Законот.

Еден примерок од записникот се доставува до републичката, односно покраинската изборна комисија, а другиот — до Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.



## ЗАПИСНИК

ЗА ПОВТОРНАТА СЕДНИЦА НА КАНДИДАЦИОНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ СОЈУЗ НА РАБОТНИОТ НАРОД НА РЕПУБЛИКА, ОДНОСНО АВТОНОМНА ПОКРАИНА

НА КОЈА СЕ УТВРДУВААТ ПРЕДЛОЗИТЕ ЗА ИЗБОР НА НОВ КАНДИДАТ ЗА ДЕЛЕГАТ ВО СМИСЛА НА ЧЛЕН 47 ОД ЗАКОНОТ

1. Кандидационата конференција повторно се состана на \_\_\_\_\_ година, во \_\_\_\_\_ часот, заради утврдување на предлогот за нов (нови) кандидат од редот на лицата од списокот на кандидатите.

2. Претседавачот утврди дека на Кандидационата конференција присуствуваат \_\_\_\_\_ (со букви: \_\_\_\_\_) членови, а дека се избрани вкупно \_\_\_\_\_ (со букви: \_\_\_\_\_) членови.

3. Претседавачот утврди дека се присутни мнозинството членови на Кандидационата конференција и дека Конференцијата може полноважно да одлучува.

4. Потоа претседавачот соопшти дека по утврдувањето на листата на кандидатите настапила околноста од член 47 на Законот, и тоа во однос на кандидатот-ите \_\_\_\_\_ од листата на кандидатите утврдена на Кандидационата конференција, одржана на \_\_\_\_\_ година.

5. На предлог од претседавачот, Кандидационата конференција утврди

## Дневен ред:

1. Составување на предлогот за нов кандидат од редот на лицата од списокот на кандидатите што го утврди Републичката — Покраинската изборна комисија;

2. Гласање за предлогот за нов кандидат и утврдување на дополнителната листа на кандидатите.

6. Претседавачот ги чита од списокот на правноисправно предложените кандидати имињата на кандидатите кои не се внесени во конечно утврдена листа на кандидатите при првото составување на листата. Предупредува дека во листата на кандидатите може да се внесе само кандидатот чијашто кандидатура нема да го измени односот што е утврден во смисла на чл. 40 и 41 од Законот, чијшто текст го чита.

7. Се составува предлогот за нов кандидат од редот на лицата од списокот на сите правноисправно предложени кандидати.

Во овој предлог се внесуваат кандидатите чијашто кандидатура ја поддржала најмалку една десетина од сите членови на Кандидационата конференција:

1) \_\_\_\_\_ (презиме и име, пол, датум на раѓањето, занимање, припадност на народот односно народноста и означување на делегацијата чијшто член е)

2) \_\_\_\_\_, итн. (презиме и име, пол, датум на раѓањето, занимање, припадност на народот, односно народноста и означување на делегацијата чијшто член е)

8. Претседавачот соопшти дека треба да се избераат два члена на Кандидационата конференција со чија помош ќе раководи со гласањето за предлогот за пополнување на листата на кандидатите

Избрани се:

1) \_\_\_\_\_ (име и презиме)

2) \_\_\_\_\_ (име и презиме)

Потоа претседавачот соопшти дека се прекинува работата на Кандидационата конференција заради подготвување за гласањето за предлогот за внесување на нов (нови) кандидат во листата на кандидатите и дека продолжение, е закажано за \_\_\_\_\_ часот.

9. Кандидационата конференција продолжи со работа во \_\_\_\_\_ часот. Претседавачот го објасни начинот на гласањето, а потоа со прозивка по списокот на секој член на Кандидационата конференција му предаде предлог на новиот (новите) кандидат и ги повика да пристапат кон тајно гласање.

10. Откако е завршено тајното гласање, претседателот со два члена на Кандидационата конференција ги утврдуваат резултатите од гласањето.

11. Претседавачот објави колку кој кандидат доби гласови и утврди дека мнозинство гласови, односно од кандидатите кои добија мнозинство гласови \_\_\_\_\_ најголем број гласови доби кандидатот

1): \_\_\_\_\_ (презиме и име)

Потоа претседавачот констатира дека по внесувањето на новиот (новите) кандидат во листата на кандидатите не е изменет составот на делегатите во листата на кандидатите што е утврден според одредбата на член 40 (41) од Законот<sup>2)</sup>.

12. Откако е утврден резултатот од гласањето, претседавачот објави дека во листата на кандидатите како нов кандидат (кандидати) под реден број (бројеви) \_\_\_\_\_ е внесен (се внесени).

\_\_\_\_\_ итн. (презиме и име, пол, датум на раѓањето, занимање, припадност на народот, односно народноста и означување на делегацијата чијшто член е)

Кандидационата конференција е завршена во \_\_\_\_\_ часот.

Записничар, \_\_\_\_\_ Претседавач, \_\_\_\_\_ М.П.

Членови на работното претседателство на Кандидационата конференција:

1) \_\_\_\_\_,  
2) \_\_\_\_\_, итн.

<sup>1)</sup> Ако повеќе кандидати добијат еднаков број гласови, потребно е да се повтори гласањето за тие кандидати.

<sup>2)</sup> Ако тоа не е постигнато, гласањето се повторува.

## Образец СС-12

Види член 49 од Законот.

Еден примерок од изјавата се поставува до републичката, односно покраинската изборна комисија.

## ИЗЈАВА

\_\_\_\_\_, изјавувам (презиме и име)

дека ја прифаќам кандидатурата за делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ како кандидат од СР — САП \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ на изборите што ќе се одржат на \_\_\_\_\_ година.

Во \_\_\_\_\_, на \_\_\_\_\_ година.

(погпис на кандидатот, назив на самоуправната организација — заедница во која работи, адреса (место, улица и број на телефонот)

и адреса на постојаното домување (место, улица и број и број на телефонот)

**Образец СС-13**

Види член 50 од Законот.

Се потврдува дека работното претседателство на Кандидационата конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на \_\_\_\_\_ ја достави на \_\_\_\_\_ година, во \_\_\_\_\_ часот, до оваа комисија листата на кандидатите за избор на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, заедно со записникот за работата на Конференцијата и со писмената изјава за согласноста на секој одделен кандидат за прифаќање на кандидатурата.

Републичка—Покраинска изборна комисија на

Број \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_198\_\_\_\_\_ година  
(место)

Претседател (секретар), \_\_\_\_\_

**Образец СС-14**

Види член 50 став 2 од Законот.

Еден примерок од решението (заедно со листата на кандидатите) се доставува до Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

Републичката—Покраинската изборна комисија

утврди дека листата на кандидатите за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, со другиот материјал, е поднесена во определен рок и составена според одредбите на Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ и според правилата на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ.

Затоа, а врз основа на член 50 став 2 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, Републичката—Покраинската изборна комисија \_\_\_\_\_ донесува

**РЕШЕНИЕ**

Се потврдува листата на кандидатите за избор на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ што ја поднесе Кандидационата конференција на ССРН \_\_\_\_\_

Републичка — Покраинска изборна комисија

Број \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_198\_\_\_\_\_ година  
(место)

Секретар, \_\_\_\_\_

М.П.

Претседател, \_\_\_\_\_

**Образец СС-15**

Види член 52 став 2 од Законот.

Еден примерок од решението се доставува до кандидационата конференција на ССРН на републиката, односно на покраината.

Републичката—Покраинската изборна комисија

откако утврди дека во постапката за кандидирање во Кандидационата конференција на ССРН \_\_\_\_\_ се створени неправилности од суштествено влијание врз правилноста на таа постапка, а врз основа на одредбата на член 52 став 2 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, донесува

**РЕШЕНИЕ**

Кандидационата постапка (дел од кандидационата постапка) што се однесува на кандидатот-ите \_\_\_\_\_

од листата на кандидатите за избор на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, спроведена во Кандидационата конференција на ССРН \_\_\_\_\_

на \_\_\_\_\_, на \_\_\_\_\_ година, се поништува.

**Образложение**

(Да се наведат причините поради кои се поништува постапката, односно дел од постапката за кандидирање.)

Републичка — Покраинска изборна комисија

Број \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_198\_\_\_\_\_ година  
(место)

Секретар, \_\_\_\_\_

М.П.

Претседател, \_\_\_\_\_

**Поука за правниот лек**

Жалба против решението се поднесува до судот определен со законот на републиката, односно на автономната покраина, а може да ја изјави претседателството на републиката, односно на покраинската кандидациона конференција, член на таа конференција и секој кандидат од правноисправно утврдениот список на кандидатите, во рок од четириест и осум часа од предавањето на решението до републиката, односно до покраинската кандидациона конференција (член 97 од Законот).

**Образец СС-16**

Види член 52 став 1 од Законот.

Еден примерок од решението се доставува до кандидатот, а другиот — до кандидационата конференција на ССРН на републиката, односно на автономната покраина.

Републичката — Покраинската изборна комисија \_\_\_\_\_, откако утврди дека кандидатите за делегати во Сојузниот собор на Собра-

нието на СФРЈ од листата на кандидатите што ја утврди Кандидационата конференција на ССРН не ги исполнуваат условите пропишани со законот, а врз основа на член 52 став 1 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, донесува

## РЕШЕНИЕ

Се одбива кандидатурата на Кандидационата конференција на ССРН на \_\_\_\_\_ за кандидатот \_\_\_\_\_ (презиме и име, датум на раѓањето, занимање и адреса)

## Образложение

(Да се наведат причините поради кои се одбива кандидатурата.)

Републичка — Покраинска изборна комисија

Број \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ 198— година  
(место)

Секретар, \_\_\_\_\_ М.П. Претседател, \_\_\_\_\_

## Поука за правниот лек

Жалба против решението се поднесува до судот определен со законот на републиката, односно на автономната покраина, а може да ја изјави претседателството на републиката, односно на покраинската кандидациона конференција, член на таа конференција и секој кандидат од правноисправно утврдениот список на кандидатите, во рок од четириесет и осум часа од приемот на решението (член 97 од Законот).

## Образец СС-17

Види член 54 став 1 од Законот.

Оверениот препис на листата на кандидатите се доставува до сите собранија на општините и до општинските изборни комисији.

## ОГЛАС

Републичката — Покраинската изборна комисија на \_\_\_\_\_, врз основа на член 54 став 1 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, ја потврди листата на кандидатите за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ:

(Точен препис на листата)

Листата на кандидатите за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ја утврди Кандидационата конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Република, односно Автономна Покраина \_\_\_\_\_, на \_\_\_\_\_ година.

Републичка-Покраинска изборна комисија

СР — САП

Број \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ 198— година  
(место)

Секретар, \_\_\_\_\_ М.П. Претседател, \_\_\_\_\_

## Образец СС-18

Види чл. 40 и 59 од Законот.

## ГЛАСАЧКО ЛИВЧЕ

Избор на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, одржан на \_\_\_\_\_ година.

Собрание на општина \_\_\_\_\_

Кандидати \_\_\_\_\_:

1) \_\_\_\_\_  
(презиме и име)

2) \_\_\_\_\_  
(презиме и име)  
М.П.

## Образец СС-19

Види чл. 41 и 59 од Законот

## ГЛАСАЧКО ЛИВЧЕ

Избор на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, одржан на \_\_\_\_\_ година.

Собрание на општина \_\_\_\_\_

I. Кандидати \_\_\_\_\_

1) \_\_\_\_\_  
(презиме и име)

2) \_\_\_\_\_  
(презиме и име)

II. Кандидати \_\_\_\_\_

1) \_\_\_\_\_  
(презиме и име)

2) \_\_\_\_\_ итн.  
(презиме и име)

М.П.

## Образец СС-20

Види член 64 од Законот.

Два примерока на записникот се доставуваат до општинската изборна комисија.

## ЗАПИСНИК

ОД СЕДНИЦАТА НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА \_\_\_\_\_ НА КОЈА СЕ ВРШИ ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОВОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

1. Заедничката седница на сите собори на Собранието на општината е одржана на \_\_\_\_\_ година, во \_\_\_\_\_, со почеток на работата во \_\_\_\_\_ часот.

2. На подрачјето на општината има вкупно \_\_\_\_\_ работни луѓе и граѓани кои имаат право да избираат делегација на месната заедница.

3. Седницата ја свика \_\_\_\_\_  
(презиме и име)

претседател на Собранието на општината.

4. Седницата ја отвори претседателот на Собранието на општината.

5. По отворањето на седницата се премина кон избор на работно претседателство.

На седницата едногласно (со мнозинство гласови) за претседавач и за членови се избрани:

- 1) \_\_\_\_\_  
(име и презиме, занимање и адреса)
- 2) \_\_\_\_\_  
(име и презиме, занимање и адреса)
- 3) \_\_\_\_\_  
(име и презиме, занимање и адреса)

Потоа на седницата за записничар е избран:

\_\_\_\_\_ (презиме и име, занимање и адреса)

6. Претседавачот утврди дека на седницата присуствуваат \_\_\_\_\_ (со букви: \_\_\_\_\_) делегати од вкупниот број \_\_\_\_\_ (со букви: \_\_\_\_\_) делегати на сите собори на Општинското собрание.

Од Соборот на здружениот труд присуствуваат \_\_\_\_\_ делегати од вкупниот број \_\_\_\_\_ делегати на тој собор.

Од Соборот на месните заедници присуствуваат \_\_\_\_\_ делегати од вкупниот број \_\_\_\_\_ делегати на тој собор.

Од Општествено-политичкиот собор присуствуваат \_\_\_\_\_ делегати од вкупниот број \_\_\_\_\_ делегати на тој собор.

7. Претседавачот утврди дека на седницата е присутно мнозинство на делегати на секој собор и дека Собранието може полноважно да пристапи кон избор на делегати, а потоа соопшти дека заедничката седница на сите собори е свикана заради избор на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

(Бидејќи не беше присутно мнозинство на делегати на секој собор, седницата е одложена и нова е закажана за \_\_\_\_\_ година, во \_\_\_\_\_ часот).

Претседавачот потоа го објасни начинот на гласањето (ги читаше одредбите на чл. 53 — 63 од Законот).

8. Претседавачот соопшти дека се примени \_\_\_\_\_ (со букви: \_\_\_\_\_) заверени гласачки ливчиња и заверен оглас за потврда на листата на кандидатите за избор на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

9. Претседавачот со прозивка по списокот на секој делегат му предаде гласачко ливче и ги повика да пристапат кон гласање.

Вкупно гласаа \_\_\_\_\_ делегати на Собранието на општината.

Гласањето е завршено во \_\_\_\_\_ часот.

10. Откако гласањето е завршено, претседавачот со двајца членови на работното претседателство пристапи кон утврдување на резултатите од гласањето.

11. По утврдувањето на резултатите од гласањето (член 40 од Законот), претседавачот соопшти колку кој кандидат од листата на кандидатите добил гласови:<sup>1)</sup>

- 1) \_\_\_\_\_ доби \_\_\_\_\_  
(презиме и име)  
(со букви: \_\_\_\_\_) гласови;
- 2) \_\_\_\_\_ доби \_\_\_\_\_  
(презиме и име)  
(со букви: \_\_\_\_\_) гласови; итн.

Според резултатите од гласањето, мнозинство гласови на присутните делегати добија кандидатите запишани во листата на кандидатите под редните броеви:

|                       |                               |      |
|-----------------------|-------------------------------|------|
| _____ (презиме и име) | _____ (реден број на листата) |      |
| _____ (презиме и име) | _____ (реден број на листата) | ИТН. |

Во смисла на одредбата на член 63 став 4 од Законот, неважечки гласачки ливчиња (немаше) имаше вкупно \_\_\_\_\_ (со букви: \_\_\_\_\_).

11а. По утврдувањето на резултатите од гласањето (член 41 од Законот) претседавачот соопшти колку кој кандидат од листата на кандидатите по делови добил гласови:<sup>1)</sup>

I. Кандидати \_\_\_\_\_ состав:

1. \_\_\_\_\_ доби \_\_\_\_\_  
(презиме и име)  
(со букви: \_\_\_\_\_) гласови;

2. \_\_\_\_\_ доби \_\_\_\_\_  
(презиме и име)  
(со букви: \_\_\_\_\_) гласови; итн.

II. Кандидати \_\_\_\_\_ состав:

1. \_\_\_\_\_ доби \_\_\_\_\_  
(презиме и име)  
(со букви: \_\_\_\_\_) гласови;

2. \_\_\_\_\_ доби \_\_\_\_\_  
(презиме и име)  
(со букви: \_\_\_\_\_) гласови; итн.

Според резултатите од гласањето, мнозинство гласови на присутните делегати добија кандидатите внесени во листата на кандидатите по делови под редните броеви:

I. Кандидати \_\_\_\_\_ состав:

|                       |  |      |
|-----------------------|--|------|
| _____ (презиме и име) | _____ (реден број на соодветниот дел од листата) |      |
| _____ (презиме и име) | _____ (реден број на соодветниот дел од листата) | ИТН. |

II. Кандидати \_\_\_\_\_ состав:

|                       |  |      |
|-----------------------|--|------|
| _____ (презиме и име) | _____ (реден број на соодветниот дел од листата) |      |
| _____ (презиме и име) | _____ (реден број на соодветниот дел од листата) | ИТН. |

Во смисла на одредбата на член 63 став 4 од Законот, неважечки гласачки ливчиња (немаше) имаше вкупно \_\_\_\_\_.

12. При утврдувањето на резултатите од гласањето не се појави разлика помеѓу вкупниот број на предадените гласачки ливчиња и бројот на присутните делегати.

<sup>1)</sup> Во овој дел од записникот редоследот на кандидатите се воведува според редоследот во заверената листа на кандидатите.

(Бидејќи при утврдувањето на резултатите од гласањето се утврдени дека бројот на предадените гласачки ливчиња е помал од бројот на присутните делегати, резултатот од гласањето се утврди според бројот на предадените гласачки ливчиња.)

Бидејќи при утврдувањето на резултатите од гласањето се утврди дека бројот на предадените гласачки ливчиња е поголем од бројот на присутните делегати, гласањето се повторува.)

13. Претседавачот го објави резултатот од гласањето и ја заклучи седницата.

Седницата е завршена во \_\_\_\_\_ часот.

Записничар, \_\_\_\_\_ Претседавач,

М.П.

Членови на работното претседателство:

- 1) \_\_\_\_\_,  
2) \_\_\_\_\_ итн.

#### Образец СС-21

Види член 65 став 2 од Законот.

Еден примерок на записникот се доставува до републичката, односно до покраинската изборна комисија.<sup>1)</sup>

#### ЗАПИСНИК

ОД СЕДНИЦАТА НА ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА \_\_\_\_\_ ОДРЖАНА ЗАРАДИ РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРАВНОИСПРАВНОСТА НА ИЗБОРОТ НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ, ИЗВРШЕН НА СЕДНИЦАТА НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА \_\_\_\_\_ ОДРЖАНА НА \_\_\_\_\_ ГОДИНА

1. Седницата на Општинската изборна комисија се одржа на \_\_\_\_\_ година, во \_\_\_\_\_ и почна со работа во \_\_\_\_\_ часот.

2. На седницата присуствуваа: претседателот \_\_\_\_\_, секретарот \_\_\_\_\_ и членовите: \_\_\_\_\_.

3. Општинската изборна комисија го прими записникот од седницата на Собранието на општината \_\_\_\_\_ на која се вршел избор на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ со целокупниот изборен материјал.

4. Потоа Општинската изборна комисија го разгледува целокупниот изборен материјал од становиште на примената на одредбите на Законот и утврди дека изборите се (не се) правноисправно спроведени во согласност со одредбите на Законот (ако не се, да се наведат неправилностите).

5. Седницата на Општинската изборна комисија заврши во \_\_\_\_\_ часот.

Секретар, \_\_\_\_\_ Претседател,

М.П.

<sup>1)</sup> Во прилог на овој записник се доставува целокупниот изборен материјал што Општинската изборна комисија го добила од Собранието на општината.

#### Образец СС-22

Види член 70 од Законот.

Два примерока на решението се доставуваат до односната општинска изборна комисија.

Разгледувајќи го записникот од седницата на Собранието на општината \_\_\_\_\_ и другите изборни материјали што ги поднесе Општинската изборна комисија, врз основа на член 70 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, Републичката — Покраинската изборна комисија на \_\_\_\_\_, откако ја утврди неправилноста од суштествено влијание врз резултатите на изборите, донесе

#### РЕШЕНИЕ

1. Гласањето за избор на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ спроведено во Собранието на општината \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ година се поништува, бидејќи се утврдени неправилности при спроведувањето на изборите од суштествено влијание врз резултатите од изборите.

2. Гласањето ќе се повтори во рок од осум дена според одредбата на член 74 од Законот.

3. Решението да се достави до наведеното собрание на општината.

#### Образложение

(Да се наведат причините поради кои се поништува гласањето). Републичка — Покраинска изборна комисија на \_\_\_\_\_ Број \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 198— година

(место)

Секретар,

Претседател,

М.П.

#### Поука за правниот лек

Жалба против решението се поднесува до судот определен со закон на републиката, односно на автономната покраина, а може да ја изјави секој делегат на собор на Собранието на општината и секој кандидат од листата на кандидатите за која се гласало, во рок од три дена од денот на огласувањето на решението на огласната табла на Собранието на општината (член 97 од Законот).

#### Образец СС-23

Види член 71 став 1 од Законот.

Републичката — Покраинската изборна комисија на \_\_\_\_\_ врз основа на резултатите од изборите одржани на \_\_\_\_\_ година, издава

#### УВЕРЕНИЕ

(име, презиме и адреса)

е избран-а за делегат на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

Ова уверение му-и се издава на именуваниот-ната врз основа на член 71 став 1 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Број \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 198— година

(место)

Секретар,

Претседател,

\_\_\_\_\_, М.П. \_\_\_\_\_

#### Образец СС-24

Види член 74 од Законот.

Два примерока на записникот се доставуваат до општинската изборна комисија.

#### ЗАПИСНИК

ОД СЕДНИЦАТА НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА \_\_\_\_\_ НА КОЈА СЕ ПОВТОРУВА ГЛАСАЊЕТО ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

(Точ. 1—6 од овој записник се исти како точ. 1—6 од Записникот за работата на седницата на Собранието на општината на која се врши избор на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, според одредбата на член 64 од Законот — Образец СС 20).

7. Претседавачот утврди дека на седницата е присутно мнозинството на делегати на секој собор и дека Собранието може полноважно да пристапи кон повторување на гласањето за избор на делегати.

Потоа соопшти дека заедничка седница на сите собори е свикана заради повторување на гласањето, бидејќи гласањето за кандидатите за избор на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, спроведено на \_\_\_\_\_ година, е поништено со решение на Републичката—Покраинската изборна комисија на \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ година поради неправилности при спроведувањето на изборите од суштествено влијание врз резултатите од изборите:

Претседавачот го прочита образложението од наведеното решение во кое се наведени причините поради кои е поништено гласањето за избор на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

8. Потоа сз пристапи кон повторување на гласањето и претседавачот повторно го објасни начинот на гласање (ги читаше одредбите на чл. 58—63 и на член 74 од Законот).

Претседавачот соопшти дека се примени \_\_\_\_\_ (со букви: \_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_ заверени гласачки ливчиња и заверен оглас за потврда на листата на кандидатите за избор на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

(Точ. 9—12 од овој записник се исти како точ. 8—11 во Записникот за работата на седницата на Собранието на општината на која се врши избор на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, според одредбата на член 64 од Законот — Образец СС 21).

13. Претседавачот го објави резултатот од повтореното гласање и ја заклучи седницата.

Седницата заврши во \_\_\_\_\_ часот.  
Записничар, \_\_\_\_\_ Претседавач,

\_\_\_\_\_, М.П. \_\_\_\_\_

Членови на работното претседателство:

- 1) \_\_\_\_\_,
- 2) \_\_\_\_\_ ИТН.

#### Образец СС-25

Види чл. 40 и 75 став 2 од Законот.

Едниот примерок на записникот се доставува до републичката, односно до покраинската изборна комисија, а другиот — до Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

#### ЗАПИСНИК

ОД СЕДНИЦАТА НА КАНДИДАЦИОНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ СОЈУЗ НА РАБОТНИОТ НАРОД НА РЕПУБЛИКАТА, ОДНОСНО НА АВТОНОМНАТА ПОКРАИНА \_\_\_\_\_ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНО УТВРДУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

(Точ. 1—5 од овој записник се исти како точ. 1—5 во Записникот од седницата на Кандидационата конференција на ССРН, заради утврдување на листата на кандидатите за избор на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ — Образец СС 8).

6. Претседавачот утврди дека на седницата на Кандидационата конференција е присутно мнозинство на членови и дека Конференцијата може полноважно да одлучува, а потоа објави дека Конференцијата е свикана заради дополнително утврдување на листата на кандидатите. Листата треба да се пополни со кандидати најмалку во онолкув број колку што делегати се избираат во Сојузниот собор и тоа од списокот на сите правноисправно предложени кандидати, кој порано е добиен од комисија од републичката односно покраинската изборна комисија.

(Бидејќи не беше присутно мнозинството на членови, седницата на Кандидационата конференција е одложена и закажана за \_\_\_\_\_ во \_\_\_\_\_ часот).

Претседавачот потоа го објасни начинот на работата на Кандидационата конференција (ги читаше одредбите на чл. 37—49 од Законот и соодветниот дел од правилата на ССРН).

7. На предлог од претседавачот, Кандидационата конференција утврди

#### Дневен ред:

1. Запознавање со списокот на сите правноисправно предложени кандидати за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, кој порано е добиен од Републичката—Покраинската изборна комисија;
2. Дополнително составување на предлог-листа на кандидатите за делегати што се избираат според одредбите на член 75 од Законот;
3. Гласање за предлогот на дополнителната листа на кандидатите и утврдување на дополнителната листа на кандидатите за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

8. Претседавачот го прочита списокот на сите правноисправно предложени кандидати кој Кандидационата конференција порано го добила од Републиката—Покраинската изборна комисија.

Списокот содржи вкупно \_\_\_\_\_ правноисправно предложени кандидати за пополнување на бројот што дополнително се избира.

9. Потоа се пристапи кон составување на предлог на дополнителна листа на кандидатите за избор на делегати во Сојузниот собор.

Во предлог-листата на кандидатите се внесени, по азбучен (абecedен) ред, правноисправно предложените кандидати од списокот кој Кандидационата конференција порано го добила од Републиката—Покраинската изборна комисија, а чија кандидатура ја поддржала најмалку една десетина од сите членови на Конференцијата. Во предлогот на дополнителната листа на кандидатите се внесени:

- 1) \_\_\_\_\_  
(презиме и име, пол, датум на раѓањето, занимање, припадност на народот, односно народноста и означување на делегацијата чијшто член е)
- 2) \_\_\_\_\_  
(презиме и име, пол, датум на раѓањето, занимање, припадност на народот, односно народноста, означување на делегацијата чијшто член е)

Претседавачот соопшти дека во предлогот на дополнителната листа има \_\_\_\_\_ кандидати од составот на делегациите на основните организации на здружен труд.

(Точ. 10 до 13 од овој записник се исти како точ. 10—13 во Записникот од седницата на Кандидационата конференција на ССРН заради утврдување на листата на кандидатите за избор на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, според одредбата на член 40 од Законот — Образец СС8).

14. Потоа, претседавачот утврди дека мнозинство на гласови од сите членови на Кандидационата конференција добиле најмалку половина од кандидатите од составот на делегациите на основните организации на здружен труд.

Откако е утврдено дека мнозинство на гласови од сите членови на Кандидационата конференција добиле најмалку онолкувајќи број кандидати колку што дополнително се избираат делегати во Сојузниот собор и дека најмалку половина од кандидатите што добиле потребно мнозинство се од составот на делегациите на основните организации на здружен труд, се премина кон утврдување на редоследот на кандидатите што се внесуваат во листата на кандидатите (член 45 став 1 од Законот).

(Бидејќи е утврдено дека мнозинство на гласови од сите членови на Кандидационата конференција не добиле најмалку онолкувајќи број колку што дополнително се избираат или дека најмалку половина од кандидатите што добиле потребно мнозинство не се од составот на делегациите на основните организации на здружен труд, претседавачот објави дека се пристапува кон повторно гласање и дека гласањето ќе се повторува сè додека не се постигне потребниот број кандидати, односно соодветен социјален состав на кандидатите).

(Точка 15 од овој записник е иста како точка 15 во Записникот за работата на Кандидационата конференција на ССРН, заради утврдување на листата на кандидатите за избор на делегати што се избираат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ — Образец СС-8).

17. Бидејќи дневниот ред беше исцрпен, Кандидационата конференција ја заврши работата во \_\_\_\_\_ часот.

Записничар,

Претседавач,

М.П.

Членови на работното претседателство:

- 1) \_\_\_\_\_,
- 2) \_\_\_\_\_ итн,

Членови на Кандидационата конференција што му помагаа на претседавачот:

- 1) \_\_\_\_\_,
- 2) \_\_\_\_\_.

**Образец СС-26**

Види чл. 41 и 75 став 2 од Законот.

Еден примерок на записникот се доставува до републиката, односно покраинската изборна комисија, а другиот — до Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

**ЗАПИСНИК**

**ОД СЕДНИЦАТА НА КАНДИДАЦИОНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ СОЈУЗ НА РАБОТНИОТ НАРОД НА РЕПУБЛИКАТА, ОДНОСНО НА АВТОНОМНАТА ПОКРАИНА \_\_\_\_\_ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНО УТВРДУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА КАНДИДАТИТЕ ПО ДЕЛОВИ ИЛИ НА ДРУГ СООДВЕТЕН НАЧИН ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ**

(Точ. 1 до 8 од овој записник се исти како точ. 1—8 во Записникот од седницата на Кандидационата конференција на ССРН заради дополнително утврдување на листата на кандидатите за избор на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ — Образец СС-25).

9. Потоа се пристапи кон составување на предлог-листа на кандидатите по делови за пополнување на бројот што дополнително се избира. Во предлогот на секој дел од листата на кандидатите се внесени по азбучен (абecedен) ред правноисправно предложените кандидати од списокот што Кандидационата конференција порано го добила од Републиката—Покраинската изборна комисија, а чија кандидатура ја поддржала најмалку една десетина од сите членови на Кандидационата конференција:

I. Кандидати \_\_\_\_\_ состав:

- 1) \_\_\_\_\_  
(презиме и име, пол, датум на раѓањето, занимање, припадност на народот, односно народноста и означување на делегацијата чијшто член е)
- 2) \_\_\_\_\_  
(презиме и име, пол, датум на раѓањето, занимање, припадност на народот, односно народноста и означување на делегацијата чијшто член е)

II. Кандидати \_\_\_\_\_ состав:

- 1) \_\_\_\_\_  
(презиме и име, пол, датум на раѓањето, занимање, припадност на народот, односно народноста и означување на делегацијата чијшто член е)
- 2) \_\_\_\_\_  
(презиме и име, пол, датум на раѓањето, занимање, припадност на народот, односно народноста и означување на делегацијата чијшто член е)

(Точ. 10—13 од овој записник се исти како соодветните точки во Образецот СС-25).

Образец СС-27

14. Претседавачот објави колку кој кандидат добил гласови од предлогот на дополнително составената листа на кандидатите и кои кандидати добиле мнозинство на гласови. Потоа, претседавачот соопшти дека резултатот од гласањето и одговара на одлуката од точка 9 на записникот, така што секој дел од листата на кандидатите да има најмалку онолку број кандидати колку што е утврдено во точка 9 од записникот.

(Откако е утврдено дека резултатот од гласањето не и одговара на одлуката од точка 9 на записникот, претседавачот објави дека се пристапува кон повторно гласање и дека гласањето ќе се повторува се додека не се постигне резултатот од гласањето што и одговара на точка 9 од Записникот).

15. Откако гласањето е завршено и резултатите од гласањето утврдени, претседавачот објави дека за кандидати се прифатени и дека се внесуваат во листата на кандидатите по овој ред (член 45 од Законот за секој дел од листата на кандидатите):

I. Кандидати \_\_\_\_\_ состав:

- 1) \_\_\_\_\_ (презиме и име, пол, датум на раѓањето, занимање, припадност на народот, односно народноста и означување на делегацијата чијшто член е)

доби \_\_\_\_\_ (со букви: \_\_\_\_\_) гласови,

- 2) \_\_\_\_\_ итн. (презиме и име, пол, датум на раѓањето, занимање, припадност на народот, односно народноста и означување на делегацијата чијшто член е)

доби \_\_\_\_\_ (со букви: \_\_\_\_\_) гласови, итн.

II. Кандидати \_\_\_\_\_ состав:

- 1) \_\_\_\_\_ (презиме и име, пол, датум на раѓањето, занимање, припадност на народот, односно народноста и означување на делегацијата чијшто член е)

доби \_\_\_\_\_ (со букви: \_\_\_\_\_) гласови,

- 2) \_\_\_\_\_ итн. (презиме и име, пол, датум на раѓањето, занимање, припадност на народот, односно народноста и означување на делегацијата чијшто член е)

доби \_\_\_\_\_ (со букви: \_\_\_\_\_) гласови, итн.

16. Бидејќи дневниот ред беше исцрпен, Кандидационата конференција ја заврши работата во \_\_\_\_\_ часот.

Записничар,

Претседавач,

М.П.

Членови на Работното претседателство:

- 1) \_\_\_\_\_,
- 2) \_\_\_\_\_ итн.

Членови на Кандидационата конференција што му помагаа на претседавачот:

- 1) \_\_\_\_\_,
- 2) \_\_\_\_\_.

Види член 75 од Законот.

Два примерока на записникот се доставуваат до општинската изборна комисија.

ЗАПИСНИК

ОД СЕДНИЦАТА НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА \_\_\_\_\_ НА КОЈА СЕ ВРШАТ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

(Точ. 1—6 од овој записник се исти како точ. 1—5 во Записникот за работата на седницата на Собранието на општината на која се врши избор на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, според одредбите на член 64 од Законот — Образец СС-20).

7. Претседавачот утврди дека на седницата е присутно мнозинство на делегати на секој собор и дека Собранието може полноважно да пристапи кон дополнителни избори за делегатите во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, бидејќи на првите избори не се избрани триесет, односно дваесет делегати.

8. Претседавачот објавува дека дополнителните избори се вршат врз основа на листата на кандидатите што дополнително ја утврдила Републичката—Покраинската кандидациона конференција на ССРН на \_\_\_\_\_ од списокот на сите правно-исправно предложени кандидати кој порано го добила од Републичката—Покраинската изборна комисија.

Потоа се пристапи кон гласање и претседавачот објасни дека дополнителните избори се вршат на начинот и според постапката предвидени за редовните избори (ги читаше одредбите на чл. 58—63 и чл. 73—76 од Законот).

Претседавачот објави дека се примени \_\_\_\_\_ (со букви: \_\_\_\_\_) заверени гласачки ливчиња и заверен оглас за потврда на листата на кандидатите за избор на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

(Точ. 9—12 на овој записник се исти како точ. 9—12 во Записникот од седницата на Собранието на општината на која се врши избор на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, според одредбата на член 64 од Законот — Образец СС-20).

13. Претседавачот ги објави резултатите од гласањето на дополнителните избори и ја заклучи седницата.

Седницата заврши во \_\_\_\_\_ часот.

Записничар,

Претседавач,

М.П.

Членови на Работното претседателство:

- 1) \_\_\_\_\_,
- 2) \_\_\_\_\_ итн.

Образец СС-28

Види член 93 од Законот.

Решението се доставува до подносителот на приговорот.

Општинската изборна комисија \_\_\_\_\_, решавајќи по приговорот од членот на делегацијата \_\_\_\_\_ (име и презиме) (од лицето што е предло-



жено за кандидат за делегат од страна на делегацијата \_\_\_\_\_ поради неправилно-  
(име и презиме)

сти во постапката за кандидирање во делегацијата \_\_\_\_\_ а врз основа на член 93  
(назив на делегацијата)

став 2 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, донесува

### РЕШЕНИЕ

I. Приговорот од членот на делегацијата \_\_\_\_\_ (од лицето што делегацијата го предложила за кандидат за делегат \_\_\_\_\_) поради неправилности во постапката за кандидирање во делегацијата \_\_\_\_\_ не се усвојува.

II. 1. Приговорот од членот на делегацијата \_\_\_\_\_ (од лицето што делегацијата го предложила за кандидат за делегат \_\_\_\_\_) поради неправилности во постапката за кандидирање во делегацијата \_\_\_\_\_ се усвојува.

2. Постапката за кандидирање спроведена во делегацијата \_\_\_\_\_ се поништува.

### Образложение

(Да се наведат причините поради кои приговорот не е усвоен, односно поради кои е усвоен).

Општинска изборна комисија \_\_\_\_\_

Број \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 198— година

(место)

Секретар,

М.П.

Претседател,

### Поука за правниот лек

Жалба против решението на општинската изборна комисија се поднесува до судот определен со закон на републиката, односно на автономната покраина, а може да ја изјави подносителот на приговорот, во рок од четириесет и осум часа од кога му е доставено решението (член 93 став 3 од Законот).

### Образец СС-29

Види член 94 од Законот.

Решението се доставува до подносителот на приговорот.

Републиката-Покраинската изборна комисија решавајќи по приговорот од \_\_\_\_\_,  
(презиме и име)

член на Кандидационата конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на \_\_\_\_\_  
(кандидатот) \_\_\_\_\_  
(презиме и име)

од списокот на кандидатите) поради неправилности во работата на Кандидационата конференција на ССРН \_\_\_\_\_, а врз основа на член 94 став 2 од Законот за избор и отповик на делегатите во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, донесува

### РЕШЕНИЕ

I. Приговорот од членот на Кандидационата конференција на ССРН \_\_\_\_\_ (од кандидатот \_\_\_\_\_ од списокот на кандидатите) не се усвојува.

II. Приговорот од членот на Кандидационата конференција на ССРН \_\_\_\_\_ (од кандидатот \_\_\_\_\_ од списокот на кандидатите) се усвојува, па се утврдува дека кандидатот \_\_\_\_\_ не ги исполнува условите предвидени во член \_\_\_\_\_ од Законот и неговата кандидатура се одбива (па се утврдува дека во постапката за кандидирање се сторени неправилности кои суштествено влијаат врз неговата правилност и се поништува целата \_\_\_\_\_ дел \_\_\_\_\_ на таа постапка).

### Образложение

(Да се наведат причините поради кои приговорот не е усвоен, односно поради кои е усвоен).

Републичка — Покраинска изборна комисија \_\_\_\_\_

Број \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 198— година

(место)

Секретар,

М.П.

Претседател,

### Поука за правниот лек

Жалба против решението на републиката, односно на покраинската изборна комисија се поднесува до судот определен со закон на републиката, односно на автономната покраина, а може да ја изјави подносителот на приговорот, во рок од четириесет и осум часа од приемот на решението.

### Образец СС-30

Види член 81 од Законот.

Два примерока на записникот се доставуваат до општинската конференција на ССРН.

### ЗАПИСНИК

ОД СОСТАНОКОТ НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА (НА ОСНОВНА САМОУПРАВНА ОРГАНИЗАЦИЈА, ОДНОСНО ЗАЕДНИЦА ИЛИ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА), ЗАРАДИ ПОДНЕСУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ПОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ОТПОВИК НА ДЕЛЕГАТ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

(Точ. 1 — 4 од овој записник се исти како точ. 1—4 во Записникот од состанокот на делегацијата на основната самоуправна организација, односно заедница или на општествено-политичката организација за утврдување предлози на кандидати за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ — Образец СС-1).

5. Претседавачот утврди дека на состанокот присуствуваат потребен број членови, ја соопшти целта на состанокот и го објасни начинот на работата на состанокот на делегацијата (ги читаше одредбите на чл. 81 — 83 и член 85 од Законот и соодветниот дел од правилата на ССРН).<sup>1)</sup>

6. Потоа претседавачот предложи и делегацијата усвои

Дневен ред:

Поднесување на предлог за поведување постапка за отповик на \_\_\_\_\_, делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

7. Претседавачот ги изложи причините поради кои се поднесува предлог за поведување постапка за отповик, и предупреди дека делегацијата при утврдувањето на предлогот за отповик е должна, според одредбата на член 81 став 2, да ги земе предвид и иницијативите за отповик што ги поднеле работните луѓе и граѓаните на собирите во основните самоуправни организации и заедници, на состаноците на органите на управување и на состаноците на општествено-политичките организации.

Во дискусијата учествуваа \_\_\_\_\_ членови на делегацијата.

8. По завршената дискусија се премина на гласање за предлогот за поведување постапка за отповик на делегат.

Одлучено е гласањето да биде тајно.

Откако гласањето е завршено, претседавачот со два члена на работното претседателство пристапи кон утврдување на резултатите од гласањето.

(Одлучено е гласањето да биде јавно. Гласањето е вршено со дигање рака и со пребројување на гласовите).

9. Претседавачот ги објави резултатите од гласањето.

Вкупно гласаа \_\_\_\_\_ членови на делегацијата, од тоа:

за отповик \_\_\_\_\_ членови на делегацијата,

против отповик \_\_\_\_\_ членови на делегацијата, се воздржаа

од гласање \_\_\_\_\_ членови на делегацијата.

10. Работното претседателство утврди дека предлогот за поведување постапка за отповик е прифатен (одбиен)<sup>2)</sup>.

11. Откако дневниот ред е исцрпен, делегацијата ја заврши работата во \_\_\_\_\_ часот.

Записничар, \_\_\_\_\_ М.П. Претседавач, \_\_\_\_\_

Членови на Работното претседателство:

1) \_\_\_\_\_,

2) \_\_\_\_\_ итн.

<sup>2)</sup> Законот не предвиде колку членови на делегацијата е потребно да присуствуваат на состанокот за да може правноисправно да се одлучува, па ако тоа не е предвидено ниту со правилата на ССРН, состанокот може да се одржи ако е присутно мнозинство од вкупниот број на членовите на делегацијата.

<sup>3)</sup> Законот не предвиде колкав број гласови е потребен за да се смета предлогот за поведување постапка за отповик за прифатен, па ако тоа не е предвидено ниту во правилата на ССРН, предлогот се смета за прифатен ако за него гласало мнозинството од присутните членови на делегацијата.

Образец СС-31

Види член 81 став 3 од Законот.

ДО ОПШТИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЈА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ СОЈУЗ НА РАБОТНИОТ НАРОД НА \_\_\_\_\_

Во смисла на член 81 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, поднесуваме предлог од делегацијата \_\_\_\_\_ за поведување постапка за отповик на делегатот во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ \_\_\_\_\_, избран на изборите одржани на \_\_\_\_\_ година.

(презиме и име)

Предлогот се поднесува затоа што \_\_\_\_\_

(да се наредат причините)

Се приложува записникот за работата на делегацијата.

Претседавач, \_\_\_\_\_

Образец СС-32

Види член 84 од Законот.

Едниот примерок на записникот се доставува до републичката, односно до покраинската изборна комисија, а другиот — до Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

### ЗАПИСНИК

ОД СЕДНИЦАТА НА КАНДИДАЦИОНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ССРН НА \_\_\_\_\_ НА КОЈА СЕ ОДЛУЧУВА ЗА ПРЕДЛОГОТ ЗА ПОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ОТПОВИК НА ДЕЛЕГАТ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

(Точ. 1 до 5 од овој записник се исти како точ. 1—5 во Записникот од седницата на Кандидационата конференција за утврдување на листата на кандидатите за избор на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, според одредбата на член 40 од Законот — Образец СС-8).

6. Претседавачот утврди дека на седницата на Кандидационата конференција е присутно мнозинство и дека Конференцијата може полноважно да одлучува, а потоа објави дека Конференцијата е свикана заради одлучување за предлогот за поведување постапка за отповик на \_\_\_\_\_, делегат во Сојузниот собор. (презиме и име)

(Бидејќи не беше присутно мнозинството на членови, седницата на Кандидационата конференција е одложена и закажана за \_\_\_\_\_ во \_\_\_\_\_ часот).

Претседавачот потоа го објасни начинот на работата на Кандидационата конференција (ги читаа одредбите на чл. 81 до 92 од Законот и соодветниот дел од правилата на ССРН).

7. Потоа претседавачот предложи и Кандидационата конференција усвои

## Дневен ред

Образец СС-33

Одлучување за предлогот за поведување постапка за отповик на \_\_\_\_\_, делегат \_\_\_\_\_ (презиме и име)

во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

8. Претседавачот ги изложи причините поради кои се предлага поведување постапка за отповик на \_\_\_\_\_ делегат во Сојузниот собор и \_\_\_\_\_ (презиме и име)

утврди дека предлогот за поведување постапка за отповик на делегатот е поддржан од најмалку една третина од вкупниот број на делегациите на територијата на општината, односно дека во Собранието на општината е прифатен со мнозинство гласови од сите делегати.

9. Претседавачот соопшти дека е потребно да се изберат два члена на Кандидационата конференција со чија помош ќе раководи со гласањето за предлогот за поведување постапка за отповик на делегатот.

Избрани се:

1) \_\_\_\_\_  
(презиме и име)

2) \_\_\_\_\_  
(презиме и име)

10. Претседавачот го објасни начинот на гласање (член 84 став 1 од Законот), а потоа се премина на гласање за предлогот за поведување постапка за отповик<sup>1)</sup>.

11. Откако е завршено гласањето за предлогот за поведување постапка за отповик, претседавачот и двата члена на Кандидационата конференција пристапи кон утврдување на резултатите од гласањето.

Вкупно гласаа \_\_\_\_\_ членови на Кандидационата конференција.

За предлогот гласаа \_\_\_\_\_ членови на Кандидационата конференција.

Против предлогот гласаа \_\_\_\_\_ членови на Кандидационата конференција.

Неважечки гласачки ливчиња (немаше) имаше вкупно \_\_\_\_\_ (со букви: \_\_\_\_\_).

12. По гласањето претседавачот соопшти дека Кандидационата конференција го прифати — не го прифати предлогот за поведување постапка за отповик на \_\_\_\_\_, делегат во Сојузниот собор \_\_\_\_\_ (презиме и име)

13. Откако дневниот ред е исцрпен, Кандидационата конференција ја заврши работата во \_\_\_\_\_ часот.

Записничар, \_\_\_\_\_ Претседавач,  
\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_

Членови на Работното претседателство:

1) \_\_\_\_\_,

2) \_\_\_\_\_.

Членови на Кандидационата конференција што му помогале на претседавачот:

1) \_\_\_\_\_,

2) \_\_\_\_\_.

<sup>1)</sup> Ке се подготват ливчиња со ознаката: „за поведување постапка“ — „Против поведување постапка“.

Види член 88 од Законот.

Еден примерок на записникот се доставува до републичката, односно до покраинската изборна комисија.

## ЗАПИСНИК

ОД СЕДНИЦАТА НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА \_\_\_\_\_ НА \_\_\_\_\_ КОЈА СЕ ГЛАСА ЗА ОТПОВИК НА \_\_\_\_\_, ДЕЛЕГАТ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР \_\_\_\_\_ (презиме и име)

## БОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

(Точ. 1—6 од овој записник се исти како точ. 1—6 во Записникот од седницата на Собранието на општината на која се врши избор на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ — Образец СС-20).

7. Претседавачот утврди дека на седницата е присутно мнозинство на делегати и дека Собранието на општината може полноважно да пристапи кон гласање за отповик на делегатот, а потоа објави дека заедничка седница на сите собори е свикана заради гласање за отповик на \_\_\_\_\_, делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ што го распишала Републичката—Покраинската изборна комисија \_\_\_\_\_.

(Бидејќи не е присутно мнозинство на делегати од сите собори, седницата е одложена и нова закажана за \_\_\_\_\_ година во \_\_\_\_\_ часот).

Претседавачот потоа го објасни начинот на гласањето (ги читаше одредбите на член 88 од Законот).

8. Претседавачот објави дека се примени \_\_\_\_\_ (со букви: \_\_\_\_\_) заверени гласачки ливчиња.

По прозивката по списокот на секој делегат му предаде гласачко ливче, по што се пристапи кон гласање.

Вкупно гласаа \_\_\_\_\_ делегати на Собранието на општината.

9. Откако гласањето е завршено, претседавачот со два члена на работното претседателство пристапи кон утврдување на резултатите од гласањето.

10. По утврдувањето на резултатите од гласањето, претседавачот објави:

вкупно гласаа \_\_\_\_\_ делегати, од кои: за отповик \_\_\_\_\_ делегати, против отповик \_\_\_\_\_ делегати. Неважечки гласачки ливчиња (немаше) имаше вкупно \_\_\_\_\_ (со букви: \_\_\_\_\_).

11. Работното претседателство утврди дека \_\_\_\_\_ (не е) отповикан \_\_\_\_\_ (презиме и име, занимање и адреса)

12. Откако дневниот ред е исцрпен, седницата заврши во \_\_\_\_\_ часот.

Записничар, \_\_\_\_\_ Претседавач,  
\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_

Членови на Работното претседателство:

1) \_\_\_\_\_,

2) \_\_\_\_\_.

## Образец СС-34

Види член 88 став 2 од Законот.  
ГЛАСАЧКО ЛИВЧЕ

(Презиме и име и место на живеалиштето на делегатот во  
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ)

ЗА ОТПОВИК М.П. ПРОТИВ ОТПОВИК

Гласање на \_\_\_\_\_ година во Собранието  
на општината \_\_\_\_\_.

## Образец СС-35

Види член 95 од Законот.

Решението се доставува до подно-  
сителот на приговорот.

Републичката — Покраинската изборна коми-  
сија \_\_\_\_\_, решавајќи по приго-  
ворот од \_\_\_\_\_, делегат во собо-  
(презиме и име)

рот на Собранието на општината, односно од кан-  
дидатот \_\_\_\_\_ од листата на  
(презиме и име)

кандидатите на Кандидационата конференција по-  
ради неправилности во работата на соборот на Со-  
бранието на општината \_\_\_\_\_,  
а врз основа на член 95 став 2 од Законот за избор  
и отповик на делегати во Сојузниот собор на  
Собранието на СФРЈ, донесува

## РЕШЕНИЕ

I. Приговорот од \_\_\_\_\_, деле-  
гат во соборот на Собранието на општината (кан-  
дидат) не се усвојува.

II. 1. Приговорот од \_\_\_\_\_,  
делегат во соборот на Собранието на општината  
(кандидат се усвојува).

2. Гласањето за избор на делегати во Сојузниот  
собор на Собранието на СФРЈ во Собранието на  
општината \_\_\_\_\_ се поништува.

## Образложение

(Да се наведат причините поради кои пригово-  
рот не е усвоен, односно поради кои е усвоен).

Републичка — Покраинска изборна комисија на

Број \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 198— година

(место)

Секретар,

Претседател,

М.П.

## Поука за правниот лек

Жалба против решението на републичката, од-  
носно на покраинската изборна комисија се подне-  
сува до судот определен со закон на републиката,  
односно на автономната покраина, а може да ја из-  
јави подносителот на приговорот, во рок од чети-  
риесет и осум часа од приемот на решението.

## Образец СС-36

Види член 99 од Законот.

Решението се доставува до подно-  
сителот на приговорот.

Републичката — Покраинската изборна коми-  
сија \_\_\_\_\_, решавајќи по приго-  
ворот од делегацијата \_\_\_\_\_  
(членот од делегацијата \_\_\_\_\_,  
делегат за чиј отповик се води постапка) поради  
неправилности во постапката за поведување отпо-  
вик или поради неправилности во постапката за  
гласање за отповикот на \_\_\_\_\_,  
(презиме и име)

делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ,  
а врз основа на член 99 од Законот за избор и  
отповик на делегати во Сојузниот собор на Собра-  
нието на СФРЈ, донесува

## РЕШЕНИЕ

I. Приговорот не се усвојува.

II. 1. Приговорот се усвојува.

2. Постапката за поведување отповик (гласање  
за отповик) се поништува.

## Образложение

(Да се наведат причините поради кои пригово-  
рот не е усвоен, односно поради кои е усвоен).

Републичка — Покраинска изборна комисија на

Број \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 198— година

(место)

Секретар,

Претседател,

М.П.

## Поука за правниот лек

Жалба против решението републичката, одно-  
сно на покраинската изборна комисија се поднесу-  
ва до судот определен со закон на републиката, од-  
носно на автономната покраина, а може да ја изја-  
ви подносителот на приговорот, во рок од три дена  
од денот на приемот на решението.

**Образец СС-37**

Види чл. 69 и 79 од Законот.

Еден примерок на записникот се доставува до Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

**ЗАПИСНИК**

ОД СЕДНИЦАТА НА РЕПУБЛИЧКАТА, ОДНОСНО НА ПОКРАИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ГЛАСАЊЕТО ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

1. Седницата на Републичката — Покраинската изборна комисија на \_\_\_\_\_ е одржана \_\_\_\_\_ година и ја започна работата во \_\_\_\_\_ часот.

2. На седницата присуствуваа: претседателот \_\_\_\_\_, секретарот \_\_\_\_\_ и членовите: \_\_\_\_\_

3. Републичката — Покраинската изборна комисија ги прими записниците и другите изборни материјали<sup>1)</sup> за избор на делегати во Сојузниот собор од сите општински изборни комисији од територијата на Републиката — Покраината и утврди дека седниците на сите собранија на општините за избор на делегати во Сојузниот собор се одржани во времето \_\_\_\_\_ 1982 година.  
(од — до)

Од записниците и од другите изборни материјали, Комисијата подготви преглед со следниве податоци.

| Реден број     | Назив на општината | Вкупно бирачи (член 67 од Законот) | Делегати на Собранието на општината |                             |        | Неважечки гласачки ливчиња |
|----------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------|----------------------------|
|                |                    |                                    | Вкупно                              | Присутни на седницата на СО | Гласаа |                            |
| 1              |                    |                                    |                                     |                             |        |                            |
| 2              |                    |                                    |                                     |                             |        |                            |
| 3 итн.         |                    |                                    |                                     |                             |        |                            |
| <b>Вкупно:</b> |                    |                                    |                                     |                             |        |                            |

4. Комисијата по извршеното разгледување на целокупниот материјал утврди дека изборите се (не се) правоисправно спроведени во согласност со одредбите на Законот (ако не се наведат неправилностите).

5. Врз основа на изборните материјали, Комисијата утврди:

1) Дека мнозинство гласови во сите собранија на општините добија следниве кандидати и дека одделни од нив добија:

| Реден број | Презиме и име | Вкупен број на гласовите во сите собранија на општините |
|------------|---------------|---|
| 1          |               |   |
| 2          |               |   |
| 3 итн.     |               |   |

2) Дека мнозинство на гласови во собранијата на општините на чии територии живеат мнозинството работни луѓе и граѓани на републиката, односно на автономната покраина добија за следниве кандидати:

| Реден број | Презиме и име | Број на гласовите во собранијата на општините | Број на работните луѓе и граѓаните што живеат на територијата на општините во чии собранија кандидатот добил мнозинство на гласови |
|------------|---------------|---|--|
| 1          |               |   |  |
| 2          |               |   |  |
| 3 итн.     |               |   |  |

3) Дека не добија потребно мнозинство гласови во собранијата на општините, па според тоа не се избрани за делегати следниве кандидати:

| Реден број | Презиме и име | Број на гласовите во собранијата на општините |
|------------|---------------|---|
| 1          |               |   |
| 2          |               |   |
| 3 итн.     |               |   |

Врз основа на резултатите од гласањето, Комисијата утврди дека за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ се избрани:

- 1) \_\_\_\_\_  
(презиме и име, пол, датум на раѓањето, занимање, припадност на народот, односно народноста и означување на делегацијата чишто член е)
- 2) \_\_\_\_\_  
(презиме и име, пол, датум на раѓањето, занимање, припадност на народот, односно народноста и означување на делегацијата чишто член е)

Комисијата ја заврши работата во \_\_\_\_\_ часот.

Број \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 198— година

(место)

Секретар,

Претседател,

М.П.

Членови:

- 1) \_\_\_\_\_,
- 2) \_\_\_\_\_,
- 3) \_\_\_\_\_, итн.

- 4) Кои материјали и во кои рокови треба да достават општинските изборни комисии утврдува со своја одлука републичката, односно покраинската изборна комисија.
- 5) Податоците за секој кандидат од листата на кандидатите, зависно од резултатите од гласањето во собранијата на општините, се искажуваат само во една од табелите 5 под 1), 5 под 2) или 5 под 3) и тоа:
  - кога кандидатот добил мнозинство на гласови во сите собранија на општините, податоците се искажуваат само во табела 5 под 1);
  - кога кандидатот добил мнозинство на гласови во собранијата на општините на чии територии живеат мнозинството работни луѓе и граѓани на републиката, односно на автономната покраина, податоците се искажуваат само во табела 5 под 2)
  - во случај кандидатот да не го добил потребното мнозинство на гласови, податоците се искажуваат само во табела 5 под 3).

**Образец СС-38**

Види член 71 став 2 и член 79 од Законот.

Еден примерок на извештајот се доставува до Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

**ИЗВЕШТАЈ**

НА РЕПУБЛИЧКАТА — ПОКРАИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗБОРИТЕ НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ОД СР—САП \_\_\_\_\_

1. Изборите за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ се одржани во сите собранија на општините на територијата на СР—САП \_\_\_\_\_ во деновите \_\_\_\_\_ година.

2. Изборот на делегати во Сојузниот собор е извршен врз основа на листата на кандидатите што ја утврди Кандидационата конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Републиката — Покраината, на седницата од \_\_\_\_\_ година, а листата ја потврди Републичката — Покраинската изборна комисија со решението бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ година.

На листата на кандидатите имаше \_\_\_\_\_ кандидати.

3. Во сите собранија на општините на територијата на СР—САП \_\_\_\_\_ има вкупно \_\_\_\_\_ делегати. На изборните седници присуствуваа вкупно \_\_\_\_\_ делегати на собранијата на општините, а гласаа \_\_\_\_\_ делегати.

Во смисла на одредбата на член 63 став 4 од Законот, неважечки гласачки ливчиња (немаше) имаше вкупно \_\_\_\_\_ (со букви: \_\_\_\_\_).

4. На сите седници на собранијата на општините за избор на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ беше присутно мнозинство на делегати на секој собор во смисла на член 57 од Законот.

5. За делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ се избрани:

| Реден број                               | Презиме и име | Пол   | Назив на самоуправната организација-заедница во која работи, адреса (место, улица и број) и број на телефонот | Адреса на постојаното домување (место, улица и број) и број на телефонот |
|--|---------------|-------|---|--|
| 1  | _____         | _____ | _____   | _____  |
| 2  | _____         | _____ | _____   | _____  |
| итн.                                     |               |       |   |  |
| Републичка — Покраинска изборна комисија |               |       |   |  |
| Број _____                               |               |       |   |  |
| _____ 198— година                        |               |       |   |  |
| (место)                                  |               |       |   |  |

М.П.

Секретар,

Претседател,

Членови:

- 1) \_\_\_\_\_,
- 2) \_\_\_\_\_,
- 3) \_\_\_\_\_, итн.

## 16.

Врз основа на член 23 точка 3 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/78) и на член 5 став 1 од Законот за статистичките истражувања од интерес за целата земја (Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/73 и 9/76), Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ и Сојузниот завод за статистика донесуваат

## УПАТСТВО

## ЗА ПРИБИРАЊЕ И ОБРАБОТКА НА СТАТИСТИЧКИТЕ ПОДАТОЦИ ЗА ИЗБОРОТ НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

1. Прибирањето и обработката на статистичките податоци за кандидирањето и за изборот на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, што ќе се одржат во 1982 година, ги организираат и вршат заводите за статистика во соработка со соодветните изборни комисии.

2. Републичкиот, односно покраинскиот завод за статистика ќе ги одреди статистичарите кои, во соработка со републичката, односно покраинската изборна комисија, ќе работат на работите врз организирањето и непосредното извршување на обврските и задачите пропишани со ова упатство.

3. За извршувањето на работите и задачите пропишани со ова упатство и со Упатството на единствените стандарди за изборниот материјал и за обрасците за вршење на одделни дејствија во постапката за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, општинските изборни комисии, во соработка со надлежниот орган на општината, ќе го организираат прибирањето и средувањето на изборните материјали и изработката на сумарните показатели.

4. Статистичките податоци за кандидирањето и изборот на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ќе прибираат и обработуваат во две фази:

а) во првата фаза ќе се приберат и обработат податоците за предлагањето кандидати и потврдувањето на листата на кандидатите за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, и

б) во втората фаза ќе се приберат и обработат податоците за резултатите од гласањето на седниците на собранијата на општините и за утврдувањето на резултатите од гласањето во републичката, односно покраинската изборна комисија.

5. Статистичките податоци ќе се прибираат и обработуваат според обрасците ИДС-1/81, ИДС-2/82, ИДС-3/82, ИДС-4/82 и ИДС-5/82, што се составен дел од ова упатство.

6. Статистичките обрасци предвидени со ова упатство ќе ги печати Сојузниот завод за статистика, а ќе ги распредели — Комисијата за избор и отповик на делегатите во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

7. За прибирање и обработка на податоците служат следниве обрасци:

## I. Фаза

1. Образец ИДС-1/82 Извештај за предлагањето кандидати за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ. Овој извештај во општинската изборна комисија се пополнува во два примерока, посебно за кандидатите од составот на делегациите на основните организации на здружен труд, а посебно за кандидатите од составот на другите самоуправни организации и заедници и на општествено-политичките организации. Еден примерок од извештајот општинската изборна комисија доставува до републичката, односно до покраинската изборна комисија.

Податоците се земаат од записникот од состанокот на делегацијата на основната самоуправни организација, односно заседница или на општествено-политичката организација за утврдувањето на предлогот на кандидати за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ — Изборен образец СС-1; од списокот на правноисправно предложените кандидати во делегациите што го составува општинската изборна комисија, во смисла на член 34 став 2 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ — изборен образец СС-3 и од Записникот од состанокот на Кандидационата конференција на делегациите за утврдување на единствениот список на предложените кандидати за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ — Изборен образец СС-6.

Ако единствениот список на предложените кандидати за делегати се утврдува за подрачјето, на градската, односно регионалната заедница на општините, општинската изборна комисија не внесува никакви податоци во кол. 10, 11 и 12 од овој извештај).

2. Образец ИДС-2/82 Извештај за предлагањето кандидати за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ — сумар за републиката, односно автономната покраина. Овој извештај го пополнува републичката, односно покраинската изборна комисија, во соработка со статистичките органи. Извештајот се составува во два примерока, посебно за кандидатите од делегациите на основните организации на здружен труд, а посебно за кандидатите од составот на другите делегации. Еден примерок од извештајот на републичката односно покраинската изборна комисија се доставува до Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

Извештајот е сумар за републиката, односно на автономната покраина и се изработува врз основа на извештаите на општинските изборни комисии за предлагањето на кандидати за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ — Образец ИДС-1/82.

Ако единствениот список на кандидатите се утврдува за градската, односно регионалната заедница на општините (член 34 став 4 од Законот), податоците од кол. 10, 11 и 12 се земаат од записникот за работата на Кандидационата конференција на делегациите во градската, односно регионалната заедница на општините — Изборен Образец СС-6.

3. Образец ИДС-3/82 **Извештај за утврдувањето на листата на кандидатите за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ и за потврдувањето на листата на кандидатите од републиката — покраинската изборна комисија.** Извештајот ја опфаќа работата на кандидационата конференција на ССРН на републиката, односно автономната покраина врз утврдувањето на листата на кандидатите.

Во листата е дадена можност за искажување на податоците за кандидатите во листата на кандидати составена според одредбите на член 41 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

Извештајот го пополнува Кандидационата конференција на ССРН на републиката, односно на автономната покраина во два примерока, освен кол. 5, 6, 7 и 8 во табели 2 и 3 и го доставува до републиката, односно до покраинската изборна комисија. Републиката, односно покраинската изборна комисија откако ќе ги запише податоците во кол. 5, 6, 7 и 8 во табели 2 и 3, еден примерок од извештајот доставува до Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

Податоците за овој извештај се земаат од Записникот од седницата на Кандидационата конференција на ССРН на републиката, односно на автономната покраина за утврдувањето на листата на кандидатите за делегати што се избираат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ изборни обрасци СС 8 и 9 од Списокот на сите правоисправно предложени кандидати за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ — изборен образец СС-7 и од огласот на републиката (покраинската) изборна комисија — Изборен образец СС-17.

## II Фаза

4. Образец ИДС-4/82 **Извештај за резултатот од гласањето во собранието на општината.** Во извештајот е дадена можност за искажување на резултатот од гласањето ако кандидационата конференција, во смисла на член 41 од Законот, листата на кандидатите ја утврдила по делови.

Извештајот го пополнува собранието на општината во три примероци од кои два ги доставува до републиката, односно до покраинската изборна комисија, која еден примерок од овој извештај доставува до Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

Податоците за овој извештај се земаат од записникот од седницата на собранието на општината на која се врши изборот на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

5. Образец ИДС-5/82 **Извештај за резултатот од гласањето во собранијата на општините — (сумар за републиката — автономната покраина).** Извештајот го составува републиката, односно покраинската изборна комисија во два примерока. Еден примерок од извештајот се доставува до Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

Извештајот е сумар за републиката, односно автономната покраина и се изработува врз основа на извештајот за резултатот од гласањето во собранието на општината (Образец ИДС-4/82) и врз основа на Записникот од седницата на републиката, односно на покраинската изборна комисија за утврдувањето на резултатот од гласањето за избор на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

8. Обрасците ИДС-2/82, ИДС-3/82 и ИДС-4/82 и ИДС-5/82 се доставуваат со изборниот материјал до Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

Бр. 21  
9 декември 1981 година  
Белград

Директор на  
Сојузниот завод за статистика,  
Франга Комел, с. р.

Претседател на  
Комисијата за избор и отповик на  
делегати во Сојузниот собор на  
Собранието на СФРЈ,  
Бошко Брајовиќ, с. р.



Образец ИДС-1/82

ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИСТ СОБОР НА  
СОБРАНИЕТО  
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА  
ЈУГОСЛАВИЈА

Одлука на Собранието на СФРЈ АС  
бр. 603 („Службен лист на СФРЈ“, бр.  
13/78)

1. Делегации на основните организации на здружен труд
2. Делегации на другите основни самоуправни организации и заседници, односно на општествено-политичките организации

ИЗВЕШТАЈ

ЗА ПРЕДЛАГАЊЕТО КАНДИДАТИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ  
СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

| Вкупен број на делегации | Вкупен број на членови на делегациите | Број на присутните членови на делегациите | Број на утврдените предлози на кандидатите за делегации (член 29 став 5 од Законот) |      |                         | Кандидати кои општинската изборна комисија ги внесла во списокот на правноисправно предложените кандидати на состаноците на делегациите |      |                         | Кандидати внесени во утврдениот единствен список на предложените кандидати на конференцијата на делегациите во општината (член 32 од Законот) |      |                         |
|--------------------------|---------------------------------------|---|---|------|-------------------------|---|------|-------------------------|---|------|-------------------------|
|                          |                                       |   | се на се  | жени | младина (под 27 години) | се на се  | жени | младина (под 27 години) | се на се  | жени | младина (под 27 години) |
| 1                        | 2                                     | 3   | 4   | 5    | 6                       | 7   | 8    | 9                       | 10  | 11   | 12                      |
|                          |                                       |   |   |      |                         |   |      |                         |   |      |                         |

Упатство за составување на извештајот

Овој извештај го составува општинската изборна комисија во два примерока, посебно за кандидатите од составот на делегациите на основните организации на здружен труд и посебно за кандидатите од составот на другите делегации. По еден примерок од извештајот општинската изборна комисија доставува до републиката, односно до покраинската изборна комисија. Извештајот го составува статистичар или лице кое за оваа работа ќе одреди собранието на општината. Извештајот се составува на следниов начин:

1. За секоја од групите делегации, наведени во горниот десен агол на овој образец се составува посебен извештај и се заокружува редниот број пред називот на групата на која се однесува извештајот.
  2. Податоците за кол. 1 до 3 (број на делегациите, на членовите на делегациите за утврдувањето на делегациите на кандидатите на кандидатите со-станоци) се преземаат од точка 4 на Записникот од состанокот на делегацијата за утврдувањето на предлогот на кандидатите за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ — Образец СС-1 и претставуваат збир на соодветни податоци.
  3. Податоците за кол. 4 до 6 (број на утврдените предлози на кандидатите за делегати) се преземаат од точка 13 на Записникот од состанокот на делегацијата на основната самоуправни организација, односно заедница или на општествено-политичката организација, заради утврдување на предлогот на кандидатите — Образец СС-1. Во овој случај не се врши престо прибирање (собирање) на податоците, туку се води сметка за вистинскиот број на предложените кандидати. Конкретно, ако едно лице е предложено на повеќе собори или на сите собори во општината, тоа се исказува како утврден предлог на еден кандидат.
  4. Податоците за кол. 7 до 9 (кандидати внесени во списокот на правноисправно предложените кандидати во делегациите што го составува општинската изборна комисија во смисла на член 34 став 2 од Законот за избор и стповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ — Изборен образец СС-3.
  5. Податоците за кол. 10 до 12 (кандидати внесени во единствениот список на делегациите за утврдување на делегациите на делегациите во општината), се земаат од Записникот од седницата на Кандидационата конференција на делегациите во општината, односно регионалната комисија на Собранието на СФРЈ — Изборен образец СС-6.
- Ако едностепениот список на предложените кандидати за делегати се утврдува за подрачје на градската, односно регионалната заедница на општината, општинската изборна комисија не внесува никакви податоци во кол. 10, 11 и 12 на овој извештај, туку запишува цртичка (—).

Претседател  
на Општинската изборна комисија,

На \_\_\_\_\_ 1982 година

Во \_\_\_\_\_ (место)

СР — САП

ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОВОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Образец ИДС-2/82

Одлука на Собранието на СФРЈ АС бр. 603 (Службен лист на СФРЈ, бр. 18/78)

ИЗВЕШТАЈ

ЗА ПРЕДЛАГАЊЕТО КАНДИДАТИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОВОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

1. Делегати на основните организации на здружен труд
2. Делегати на другите основни самоуправни организации и заедници, односно на општествено-политичките организации

(сумар за републиката — автономната покраина)

| 1 | 2 | 3 | 4 | Број на утврдените предлози на кандидатите за делегати на состаноците на делегациите |      |                         | Кандидати кои Општинската изборна комисија ги внесла во списокот на правноисправно предложените кандидати на состаноците на делегациите |      |                         | Кандидати внесени во утврдениот единствен список на предложените кандидати на Конференцијата на делегациите во општината (чл. 32 од Законот) |      |                         |
|---|---|---|---|--|------|-------------------------|---|------|-------------------------|--|------|-------------------------|
|   |   |   |   | сé на сé   | жени | младина (под 27 години) | сé на сé  | жени | младина (под 27 години) | сé на сé   | жени | младина (под 27 години) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5  | 6    | 7                       | 8   | 9    | 10                      | 11   | 12   | 13                      |

Овој извештај го составува републиката — покраинската изборна комисија, во соработка со статистичките органи; во два примерока, посебно за кандидатите од составот на делегациите на основните организации на здружен труд, а посебно за кандидатите од составот на другите делегации. Републичката — покраинската изборна комисија задржува еден примерок, а другиот го доставува до Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

Извештајот е сумар за републиката односно за автономната покраина и се изработува врз основа на извештаите на општинските изборни комисији на обрасците СС-3, СС-6 и на Извештајот ИДС-2/82, на следниов начин:

1. Податоците за кол. 1 до 6 претставуваат збир на соодветните податоци од кол. 1 до 6 на Образецот ИДС-1/82.
2. Податоците за кол. 7 до 9 се преземаат од списоците на правноисправно предложените кандидати за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ што ги составиле општинските изборни комисији — Образец СС-3. Треба да се внимава едно лице да не се искаже два или повеќепати ако во списокот на правноисправно предложените кандидати е внесено во две или повеќе општини.
3. Податоците за кол. 10 до 12 се преземаат од Записникот на Канвационата конференција на делегациите во општината или во градската, односно регионалната заедница на општините, за утврдување на единствениот список на предложените кандидати за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ — Образец СС-6. Треба да се води сметка едно лице да не се искаже два или повеќепати.

Претседател  
на Републичката — Покраинската изборна комисија,

Образец ИДС-3/82  
Одлука на Собранието на СФРЈ АС бр. 663  
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/78)

ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОВОР НА СОБРА-  
НИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА  
ЈУГОСЛАВИЈА

ИЗВЕШТАЈ

ЗА УТВРДУВАЊЕТО НА ЛИСТАТА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЕЛЕ-  
ГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОВОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ И ЗА  
ПОТВРДУВАЊЕТО НА ЛИСТАТА НА КАНДИДАТИТЕ ОД РЕПУБ-  
ЛИКАТА — ПОКРАЈНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

2. Кандидати за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ  
(член 40 од Законот)

| Вкупен број на чл. на Конфедерација | Број на кандидати внесени во списокот на сите правно-правно предложени кандидати (член 36 став 1 од Законот) |            | Број на кандидати кои се внесени во предлогот на листата на кандидати (член 24 од Законот) |            | младина (под 27 години) |   |
|-------------------------------------|--|------------|--|------------|-------------------------|---|
|                                     | се на жени   | се на жени | се на жени   | се на жени |                         |   |
| 1                                   | 3  | 4          | 5  | 6          | 7                       | 8 |

| Број на кандидати во листата на кандидати што ја утврдила Републиката-Покрајнска изборна комисија (член 50 став 2 од Законот) | Број на кандидати во листата на кандидати што ја утврдила Републиката-Покрајнска изборна комисија (член 50 став 2 од Законот) |            | младина (под 27 години) | од составот на делегатите на новите организации на здружен труд | жен |   |   |
|---|---|------------|-------------------------|---|-----|---|---|
|   | се на жени  | се на жени |                         |   |     |   |   |
| 1   | 2   | 3          | 4                       | 5   | 6   | 7 | 8 |

3. Кандидати во листата на кандидати составена по делови, во смисла на одредбата на член 41 од Законот

| Број на кандидати во листата на кандидати што ја утврдила Кандидатската конференција | Број на кандидати во листата на кандидати што ја утврдила Републиката-Покрајнска изборна комисија |            | младина (под 27 години) | од составот на делегатите на новите организации на здружен труд | жен |   |   |
|--|---|------------|-------------------------|---|-----|---|---|
|  | се на жени  | се на жени |                         |   |     |   |   |
| 1  | 2   | 3          | 4                       | 5   | 6   | 7 | 8 |

Учеството за составување на извештајот

1. Извештајот го составува републиката — покрајнска кандидатска конференција во два примерока, освен кол. 5, 6, 7 и 8 во табели 2 и 3 и го доставува до републиката — покрајнска комисија.

Еден примерок од извештајот републиката — покрајнска изборна комисија, откако ќе ги упише податоците во кол. 5, 6, 7 и 8 во табели 2 и 3, доставува до Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

2. Податоците во овој извештај треба да се исти како податоците во табелите 5, 9 и 15 на Записникот за работа на Кандидатската конференција на ССРН на републиката, односно на автономната покраина, заради утврдување на листата на кандидати за делегати кои се избираат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ — обрасци СС-8 и СС-9.

Во \_\_\_\_\_ На \_\_\_\_\_ 1982 година  
(место) \_\_\_\_\_  
Претседател на Кандидатската конференција,

Образец ИДС-4/82

Одлука на Собранието на СФРЈ АС бр. 603  
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/78)

ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОВРА-  
НИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА  
ЈУГОСЛАВИЈА

ИЗВЕШТАЈ

ЗА РЕЗУЛТАТОТ ОД ГЛАСАЊЕТО ВО СОБРАНИЕТО НА  
ОПШТИНАТА

1. Резултати од гласањето

| Собори на Собранието на општината | Вкупен број на делегати во Собранието на општината |      | Број на делегати во Собранието на општината што присуствувале на седницата на сите собори |      | Број на делегати во Собранието на општината што ги гласаа | Број на работните луѓе и граѓаните кои според законот имаат право да избираат делегати на месните заедници |
|-----------------------------------|--|------|---|------|---|--|
|                                   | се на се   | жени | се на се  | жени |   |  |
| а.                                | 1  | 2    | 4   | 5    | 7   | 3  |
| Собор на здружениот труд          |  |      |   |      |   |  |
| Собор на месните заедници         |  |      |   |      |   |  |
| Општествено-политички собор       |  |      |   |      |   |  |
| <b>ВКУПНО</b>                     |  |      |   |      |   | <b>9</b>   |

2. Избрани делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ

| се на се | жени | младина (под 27 години) |
|----------|------|-------------------------|
| 1        | 2    | 3                       |

3. Избрани делегати од листата на кандидатите по делови, во смисла на одредбата на член 41 од Законот

| Кандидати од I дел | Кандидати од II дел | итн. | Вкупно | Жени | Младина (под 27 години) |
|--------------------|---------------------|------|--------|------|-------------------------|
|                    |                     |      |        |      |                         |
|                    |                     |      | 1      | 2    | 3                       |

1. Извештајот го пополнува Собранието на општината во 3 примероци од кои еден задржува, а другите два ги доставува до Републиката односно до покраинската изборна комисија, а оваа доставува еден примерок до Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

2. Податоците во овој извештај треба да бидат исти како во точ. 6, 9, 11 и 11а од записникот за работата на седницата на Собранието на општината на која се врши избор на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ — Образец СС — 20.

Претседател

на Изборната седница на Собранието на општината,

на \_\_\_\_\_ 1982 година М. П.

Во \_\_\_\_\_

Образец ИДС-5/82

Одлука на Собранието на СФРЈ АС бр. 603  
 („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/78)

ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОВОР НА СОВРА-  
 НИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА  
 ЈУГОСЛАВИЈА

ИЗВЕШТАЈ  
 ЗА РЕЗУЛТАТОТ ОД ГЛАСАЊЕТО ВО СОБРАНИЈАТА НА  
 ОПШТИНИТЕ

1. Резултати од гласањето

| Собрани-<br>ја на оп-<br>штините | Вкупен број на делегати<br>во собранијата на општи-<br>ните |      |         | Број на присутните деле-<br>гати на заедничката сед-<br>ница на СО |      |         | Гласале | Неваже-<br>чки глас-<br>сачки лив-<br>чиња | Број на работните лу-<br>ѓе и граѓаните кои<br>имаат право да из-<br>бираат делегации на<br>МЗ |
|----------------------------------|---|------|---------|--|------|---------|---------|--|--|
|                                  | се на се  | жени | младина | се на се   | жени | младина |         |  |  |
| а                                | 1   | 2    | 3       | 4  | 5    | 6       | 7       | 8  | 9  |
| Собори на здружениот труд        |   |      |         |  |      |         |         |  | xxx  |
| Собори на месните заед-<br>ници  |   |      |         |  |      |         |         |  | xxx  |
| Општествено-политички<br>собори  |   |      |         |  |      |         |         |  | xxx  |
| ВКУПНО                           |   |      |         |  |      |         |         |  |  |

2. Избрани делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ

| вкупно | жени | младина (под<br>27 години) |
|--------|------|----------------------------|
| а      | 2    | 3                          |
| Вкупно |      |                            |

Упатство за составување на извештајот:

Овој извештај е сумар за републиката, односно автономната по-  
 краина.  
 Податоците за табела 1 претставуваат збир на соодветните податоци  
 од Извештајот ИДС-4/82. Податоците за таб. 2 и 3 се земаат од Из-  
 борниот образец СС-37,

3. Избрани делегати од листата на кандидатите по делови, во смисла  
 на члан 41 од Законот

| вкупно              | жени | младина (под<br>27 години) |
|---------------------|------|----------------------------|
| а                   | 2    | 3                          |
| Кандидати од I дел  |      |                            |
| Кандидати од II дел |      |                            |
| ИТН.                |      |                            |

Претседател

на Републичката-Покрајнската изборна комисија,

**УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА****О Д Л У К А****ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА ИСХРАНА НА РАБОТНИЦИТЕ ШТО ПРЕТСТАВУВААТ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ**

1. Со предлогот на Работничкиот совет на Основната организација на здружен труд „Nemrepel's marine paints“, Умар, во составот на Сложената организација на здружен труд „CHROMOS“, Загреб, е поведена постапка за оценување на уставноста и законитоста на Општествениот договор за издатоците за исхрана на работниците што претставуваат материјални трошоци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/81). Во предлогот се изнесува дека оспорениот општествен договор е несогласен со Уставот на СФРЈ бидејќи ги распоредува работниците на оние што работат во материјалното производство и на други работници, што не е во согласност со единството на работничката класа прокламирано со уставот, како и поради неговото повратно дејство. Понатаму се наведува дека оспорениот договор е спротивен на Законот за единствената класификација на дејностите, на Законот за утврдување и распоредување на вкупниот приход и на доходот, како и на веќе сключените општествени договори на територијата на СР Хрватска со кои е уредено грашањето на општествената исхрана на работниците. Од наведените причини се предлага оспорениот договор во целост да се огласи како неуставен и незаконит.

2. Општествениот договор за издатоците за исхрана на работниците што претставуваат материјални трошоци е донесен во извршувањето на член 13 став 2 точка 4 од Законот за утврдување и распоредување на вкупниот приход и на доходот со кој е утврдено дека издатоците за исхрана на работниците во материјалното производство претставуваат материјални трошоци на основната организација, ако се утврдени со општествен договор и во износот утврден со тој договор. Согласно со ова законско овластување, оспорениот општествен договор ги утврди работите што спаѓаат во материјалното производство и го определи износот до кој тие трошоци можат да се засметаат во материјални трошоци на работењето на основната организација.

Правата, обврските и одговорностите во поглед на располагањето, користењето и управувањето со општествените средства се уредуваат со уставот и законот, во согласност со природата и намената на тие средства, согласно со член 13 став 2 од Уставот на СФРЈ. Со одредбите на чл. 29 и 30 од Уставот на СФРЈ е утврдена општествено-економската положба на работниците што вршат административни, стручни и други работи во рамките на работните заедници во организациите на здружен труд и во работните заедници на општествено-политичките и на други органи и организации. Со оглед на уставното уредување на општествено-економската положба на работните луѓе и на пропишаното овластување врз законот издатоците за исхрана на работниците во материјалното производство да се уредат со општествен договор, оспорениот општествен договор не е несогласен со наведените одредби од Уставот на СФРЈ. Исто така, оспорениот договор, со оглед на природата на односите што ги уредува, не е несогласен со уставното начело за забрана на повратно дејство на законите, прописите и општите акти на општествено-политичките заедници.

Основот за определување на работници што работат во материјалното производство е содржан во

Законот за утврдување и распоредување на вкупниот приход и на доходот, а не во Законот за единствената класификација на дејностите, што се однесува на класификацијата на организациите на здружен труд и на други правни лица. Затоа оспорениот општествен договор не може да се оценува според Законот за единствената класификација на дејностите.

3. Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 21 октомври 1981 година, согласно со одредбите на чл. 375 и 392 од Уставот на СФРЈ и на член 29 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, донесе

**О д л у к а**

Се одбива предлогот од Работничкиот совет на Основната организација на здружен труд „Nemrepel's marine paints“, Умар, да се утврди дека Општествениот договор за издатоците за исхрана на работниците што претставуваат материјални трошоци е несогласен со Уставот на СФРЈ и спротивен на Законот за утврдување и распоредување на вкупниот приход и на доходот.

Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Југославија во составот: претседателот на Судот Никола Секулиќ и судиите: Милорад Достаниќ, д-р Стана Гукиќ-Делевиќ, Иван Франко, д-р Васил Гривчев, Владимир Кривиц, Славко Кухар, Воислав Ракиќ Јаким Спировски, Мијушко Шибалиќ, д-р Јосиф Трајковиќ и Рамадан Враниќи.

У. бр. 157/81  
21 октомври 1981 година  
Белград

Претседател  
на Уставниот суд на  
Југославија,  
Никола Секулиќ, с. р.

**О Д Л У К А****ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИ ДРЖАВЈАНИ НА СЛУЖБА, ОДНОСНО ВО РАБОТЕН ОДНОС ВО СТРАНСТВО И НА НЕЈЗИНАТА СПРОТИВНОСТ СО ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛЕН 77 СТАВ 1 ОД ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ И КРЕДИТНИТЕ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО И СО ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛЕН 10 ОД ЗАКОНОТ ЗА ПАРИЧНИОТ СИСТЕМ**

1. Организацијата на здружен труд „Инвест-импорт“ — Белград, поведе пред Уставниот суд на Југославија постапка за оценување на спротивноста на Одлуката на Републичката самоуправни интересна заедница за пензиско и инвалидско осигурување на работниците — Белград за дополние на Одлуката за пресметување и плаќање на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување за југословенски државјани на служба, односно во работен однос во странство („Службен гласник на СР Србија“, бр. 50/80) со одредбите на член 77 став 1 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77) поради тоа што со оваа одлука е уредено плаќањето на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување во валутата на земјата во која осигурениците се вработени, односно во која примаат личен доход.

2. Со оспорената одлука е дополнета Одлуката за пресметување и плаќање на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување за југословенски државјани на служба, односно во работен однос во странство („Службен гласник на СР Србија“, бр. 11/79) дотолку што е уредено овој придонес да се плаќа во валутата на земјата во која се вработени осигурениците, односно во валутата на земјата во која примаат личен доход.

3. Во одговор на предлогот за поведување постапка и на јавна расправа, Републиката самоуправа интересна заедница за пензиско и инвалидско осигурување на работниците во Белград наведе дека со член 79 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство им е дадена можност и на самоуправните интересни заедници остварените девизи да ги држат на девизна сметка кај овластената банка и да ги користат за свои потреби. Потоа дека Заедницата има обврска исплати на пензиите на своите пензионери, што живеат во странство, да врши во странска валута, па беше потребно со оспорената одлука да ѝ се даде правен основ на Заедницата за примање на придонесот во странска валута. Смета дека работниците во здружениот труд, чиишто места на работа се во странство, не се домашни лица, во смисла на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство.

4. Судот ја оценуваше оспорената одлука и во поглед на нејзината согласност со Уставот на СФРЈ и нејзината спротивност со одредбите на член 10 од Законот за паричниот систем.

Со одредбите на член 44 став 3 од Уставот на СФРЈ е уредено дека во организацијата на здружен труд, која врши дејност во странство, работниците чиишто места на работа се во странство, имаат исти права, обврски и одговорности како и работниците на таа организација во земјата, што значи и иста обврска за плаќање на придонес за пензиско и инвалидско осигурување и исто право на пензија во динари. Со наведената одлука за плаќање на придонес за пензиско и инвалидско осигурување за работници чиишто места на работа се во странство е утврдена и основницата за плаќање на овој придонес во височина на личниот доход остварен во динари пред заминувањето на работа во странство, а што за нив го уплатуваат нивните организации на здружен труд.

Според одредбите на член 259 од Уставот на СФРЈ секој што располага со општествени средства, врши плаќање на начин определен со сојузен закон, што значи дека оваа материја, во која спаѓаат и средствата за плаќање, не може да се уредува и со други прописи, општи акти и самоуправни општи акти, па ниту со оспорената одлука.

Според одредбите на член 6 став 1 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство, девизи се остваруваат со работење со странство и со други односи со странство и така остварени, или со купување стекнати, можат да се држат на девизни сметки на домашни лица кај деловните банки. Плаќањето на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување не потекнува од работењето или од другите односи со странство, туку од односите на домашните лица, бидејќи според член 16 од овој закон, и граѓаните на работа во странство, чиешто живеалиште е во СФРЈ, се сметаат како домашни лица, па во тие случаи со одредбите на член 77 од овој закон е забрането плаќање и наплатување во девизи меѓу домашни лица.

Во платниот промет меѓу домашните лица сите обврски и права и сите работи што гласат на пари, според член 10 од Законот за паричниот систем, се изразуваат во динари и извршуваат во средствата на плаќање што гласат на динари.

Од овие причини Судот заведе став дека оспорената одлука не е согласна со Уставот на СФРЈ и дека е во спротивност со наведениот сојузен закон.

Судот ги ценеше и наводите на Самоуправната интересна заедница за тоа дека таа може да држи девизи на своја девизна сметка и дека има обврски за плаќање на пензии и инвалидни на работниците во валутата на земјата во која живеат, но најде дека тие не можат да бидат уставно-правен основ Заедницата да ја уреди наплатата на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување во девизи, туку дека можат да бидат основ за стекнување право на купување и држење девизи на сметка, во смисла на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство.

5. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 став 1 точка 4 и член 385 од Уставот на СФРЈ и член 19 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, по одржаната јавна расправа на 3 декември 1981 година, донесе

#### Одлука

Се утврдува дека Одлуката на Републиката самоуправа интересна заедница за пензиско и инвалидско осигурување на работниците — Белград за дополние на Одлуката за пресметување и плаќање на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување за југословенски државјани на служба, односно во работен однос во странство, не е согласна со Уставот на СФРЈ и дека е во спротивност со одредбите на член 77 став 1 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство, како и со одредбите на член 10 од Законот за паричниот систем, па, како таква, се укинува.

Оваа одлука Судот ја донесе во состав: претседателот на Судот Никола Секулиќ и судиите: д-р Васил Гривчев, Милорад Достаниќ, д-р Стана Гукиќ-Делевиќ, Владимир Кривиц, Славко Кухар, Воислав Ракиќ, д-р Арпад Хорват, Иван Франко и Мијушко Шибалиќ.

У-бр. 165/81  
3 декември 1981 година  
Белград

Претседател  
на Уставниот суд на  
Југославија,  
Никола Секулиќ, с.р.

## УКАЗИ

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

### УКАЗ

**ЗА ОТГОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ГВИНЕЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ГВИНЕЈА**

#### I

Се отповикува

Бождар Букумириќ од должноста извонреден и сполномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-

дејативна Република Југославија во Република Гвинеја.

## II

Се назначува

Ференц Деак, досегашен главен и одговорен уредник на Радио Нови Сад, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Гвинеја.

## III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

## IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 50  
10 декември 1981 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството  
на СФРЈ,  
Sergej Kraigher, с. р.

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

## УКАЗ

**ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ТОГО И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ТОГО**

## I

Се отповикува

Ласло Бала од должности извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Того.

## II

Се назначува

Радиво Петковиќ, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Гана, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Того, со седиште во Акра.

## III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

## IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 51  
15 декември 1981 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството  
на СФРЈ,  
Sergej Kraigher, с. р.

## НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

## РЕШЕНИЕ

## ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

За помошник на сојузниот секретар за надворешни работи се назначува Момчило Вучековиќ, порано амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Аргентина.

С. п. п. бр. 1335  
17 декември 1981 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Драгољуб Ставрев, с. р.

Врз основа на член 167 став 2 и член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

## РЕШЕНИЕ

## ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Се разрешува од должноста советник на генералниот секретар на Сојузниот извршен совет Бранислав Божовиќ со 31 декември 1981 година, заради заминување во пензија.

На именуваниот му престанува работниот однос на 31 декември 1981 година по основ на член 390 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата.

С. п. п. бр. 1338  
17 декември 1981 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Драгољуб Ставрев, с. р.



## ОДЛИКУВАЊА

### У К А З

#### ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

#### Од сојузните органи и организации

— по повод дваесет и петгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати на унапредување на исхраната на населението

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Савез друштвава за унапређење исхране народа Југославије — Белград;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

#### СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Миличковиќ Рашка Драгиша, Шушњар-Бубало Мане Милева;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Момчиловиќ Дане Ѓорѓе;

#### Од СР Босна и Херцеговина

— по повод педесетгодишнината од постоењето и четириесетгодишнината на востанието и социјалистичката револуција, а за особени заслуги и успеси постигнати во музеолошката дејност, со што е сторен значителен придонес на ширењето на културата

#### СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Музеј Босанске Краине — Вања Лука;

— по повод на триесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Пројектни завод за путеве и мостове „ТРАСЕР“ — Сарајево;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува на општиот напредок на земјата

#### СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Шаренац Ѓуре Трипо;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Арнаутовиќ Сулејмана Јусуф, Мариќ Петра Здравко;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува на општиот напредок на земјата

#### СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бобушиќ Пере Мирко, Мандиќ Петра Драго, Тешан Спасоја Јово;

— за особени заслуги на унапредувањето на односите помеѓу државата и црквата, со што е сторен значителен придонес на општиот напредок на земјата

Јанковиќ Миле Драгољуб, Карловиќ Аугустина Владо, Мујиќ Мехмеда Хусеин;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

#### СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Тешан Спасоја Јово;

#### Од СР Црна Гора

— по повод на стогодишнината од постоењето а за особени заслуги и успеси во приближувањето на книгата кон читателите и унапредувањето на библиотекарството, со што е сторен значителен придонес на ширењето на просветата и културата

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Народна библиотека и читаоница „Иво Вучковиќ“ — Бар;

— за долгогодишна работа и особени заслуги во основното образование и воспитување на младите генерации во духот на слободарските идеи и патриотизмот, како и за придонес на ширењето на просветата и културата

Основна школа „Вуко Јововиќ“ — Даниловград;

— по повод на триесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Хидроелектрана „Саво Машковиќ“ — Ријека Мушовика, Колашин;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

Брајовиќ-Поповиќ Сава Зорка;

## Од СР Хрватска

— по повод на стогодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси во работата на развивање и унапредување на ловството и одгледување на дивеч и шуми

## СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Ловачки савез Хрватске;

— по повод на дваесет и петгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

## СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

„Челик“ Радна организација за производњу и монтажу транспортних средстава и чел. конструкција — Крижевци;

— по повод на педесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

Дрвно-индустриско предузеће Новоселец, Иваниќ-Град;

Фабрика коже „Алмериа“ — Загреб;

— по повод на стогодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

ИНА ПЛИН — Загреб, ООЗТ Плинару — Пула;

— по повод на триесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

„ПРОЛЕТЕР“ РО за производњу граѓевинске столарије — Бује;

— по повод на шеесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

РО Љеваоница жељеза и творница стројева — Сл. Пожега; „ЗВЕЧЕВО“ прехранбена индустрија — Сл. Пожега;

— по повод на стогодишнината на обновата на водоводот во Сплит и триесетгодишнината на самоуправувањето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

РО „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ — Сплит;

— по повод на седумдесет и петгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

„САМБОРКА“ индустрија граѓевинског материјала — Самобор;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува на општиот напредок на земјата

## СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Маркотиќ Ивана Бранко, Плашч Стјепана Драгутин;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

## СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Храбар Рицо Вицка Анте, Рожиќ Шпира Иван Срд, Вучковиќ Живка Петар;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

## СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Обад Мате Томо, Обровац Ивана Драго, Шарич Драгутина др Марко, Видовиќ Томислава др Милан, Живковиќ Милић Тодор;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува на општиот напредок на земјата

## СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Боројевиќ Матије Душан, Бришки Плеше Јуре Драга, Брковиќ Раде Павао, Дежиќ Имбре Алекса, Дојчиќ Перин Ђуре Марија, Губерина Анте Винко, Јовановиќ Лазара Стојан, Кукољ Ђуре Петар, Зелиќ Шкрбић Манојла Босиљка;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

## СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Цакула Ѓура Дмитар;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

## СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Цакула Ђуре Дмитар, Јовиќ Адама Миле;

— за покажана лична храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

## СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Дојчиќ Перин Ђуре Марија, Јовиќ Адама Миле;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

## СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Брлек Фрање Бранко;

## Од СР Македонија

— по повод на триесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во обрзаванието на стручниот и научниот кадар и за значителен придонес на развојот на правните и политичките науки

**СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ**

ООЗТ Правни факултет — Скопје;

— по повод на дваесет и петгодишнината од постоењето, а за особени заслуги во основното образование и воспитување на младите генерации, како и за придонес на ширењето на просветата и културата во духот на братството и единството на нашите народи и народности

**СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ**

Основно училиште „Васил Главинов“ — Скопје

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува на општиот напредок на земјата

**СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ**

Ивановски Санде Михајло;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

**СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ**

Бајалска Киро Бојана, Димовски Јован Димитрија, Толевски Димитрија Трајан;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

**СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ**

Настевски Милан Гого;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува на општиот напредок на земјата

**СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ**

Георгиевски Д. Стојан, Крцкоски Тихомир Миле, Машановиќ Никола Даро;

— за покажана лична храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

**СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ**

Бајалска Киро Бојана, Толевски Димитрија Трајан;

**Од СР Словенија**

— по повод на стогодишнината од постоењето, а за заслуги во заштитата и спасувањето на човечки животи, општествен и личен имот, со што е сторен значителен придонес на социјалистичката заедница

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА**

Ватрогасно друштво Долењске Топлице, Ватрогасно друштво Шентјернеј;

— по повод на триесетгодишнината од постоењето, а за заслуги и успеси постигнати во работата од значење за развојот и унапредувањето на угостителството

**СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ**

Угостигелско предузеће „Љубљана“ — Љубљана;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА**

Берник Јоже Стане, Герк Јакоб Стана, Хлај Иван Видко, Керсник Стане Стане, Колман Франц Стане, Kratochwill Kamilo Kamilo, Логар Франц Албин, Микуж Валентин др Стане, Штефе Антон Франц, Тлакер Ивана Иван-Лука, Врховшек Антон Карол;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

**СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ**

Haller Ivan Ivan;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

**СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ**

Брезар Валентин Стана, Цорнади Леополд Егон, Кавчић Милош Хинко, Кобал Валентина Светко, Кович Антон Антон, Решек Јовро Јанез, Риха Карел Ладослав, Салбергер Михаел Милица, Селигер Август Драго;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува на општиот напредок на земјата

**СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ**

Авжлахар Глушић Алојз Ивица, Бизјак Грум Јоже Тилка, Церар Франц Антон, Чеброн Јоже Рихард, Димник Антон Тоне, Долинар Франц Милан, Ферјанчић-Габровшек Михаел Иванка, Флајс Андреј Соња, Флего Иван Бранко, Франк Стево Душан, Герм Јосип Мирко, Гољевшек Ленарт Винко, Гомзи Алојз Соња, Хрещчак Алојз Вида, Југ Франц Јоже, Јуричев Шиме Милан, Келвишар-Ержен Јуриј Криста, Керсник Јоже Владимир, Коросеш Антон Франц-Дане, Кошир Јожеф Владо, Краљич Јанез Иван-Борис, Kratochwill-Светина Божо Марија, Кроупа Павел Франьо, Квас Јакоб Јакоб, Лапања Јожеф Ладислав, Лешњак Иван Рудолф, Маловашић Тоне Антон Тончек, Матко Франц Данимир, Пајнич Антон Нико, Патерностер-Перуззи Емил Милка, Пелицом Цирил Цирил, Петриц Јоже Мартин, Пирнат Иван Јоже, Репач Милана Милан, Робида Франц Богдан Дане, Розман Јанез Александер Павел, Сракар Марије Марјан, Стојанович-Стерле Иван Зофка, Шеге Јанез Стане, Шкопорец Франц Горазд, Шкорјанц Марија Драго, Штритоф Матевж Јанез, Трчек Матија Франц, Урх-Ивец Јанеза Марија, Усар Иван Мирослав, Видмар Франц Јоже, Живковић Симо Владимир, Жумер Иван Радко;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

**СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ**

Голоб Франц Лудвик;

— за покажана лична храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

**СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ**

Гомзи Алојз Соња, Петриц Јоже Мартин;

Од САП Војводина

— по повод на триесет и петгодишнината од постоењето а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

**СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ**

Фабрика алатних машина и ливница „ПОТИС-ЈЕ“ — АДА;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

**СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ**

Којичин Марка Милан;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

**СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ**

Обрадовић Ђуре Мирко;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува на општиот напредок на земјата

**СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ**

Блануша Петра Ђурађ, Делић Ваје Стеван, Драча Луке Ђуро, Мајкић Миле Петар, Мандић Дмитра Дако, Новаковић Лазе Милан, Поповић Тодора Душан, Романић Саве Бранко, Узелац Стевана Петар;

— за покажана лична храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

**СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ**

Новаковић Лазе Милан.

Бр. 82  
2 октомври 1981 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството  
на СФРЈ.  
Sergej Kraigher, с. р.

**СО Д Р Ж И Н А:**

Страна

|  |    |
|--|----|
| 1. Одлука за измена и дополние на Одлуката за времето поминато во вршењето на општествено-политички функции и на раководни положби во Југословенската народна армија, кое се засметува при определувањето на рокот до кој делегатите во Собранието на СФРЈ и функционерите во федерацијата на кои им престанала функцијата ја продолжуваат работата во Собранието на СФРЈ — — — — —  | 1  |
| 2. Правилник за измени на Правилникот за утврдување на видот и количеството на предметите што се ослободени од плаќање на царина и за постапката за остварување на правото на ослободување од плаќање на царина — — — — —  | 1  |
| 3. Наредба за задолжително атестирање на подвижните гасни печки за греење без приклучок на одак — — — — —  | 1  |
| 4. Изешение за почесток на работата на царинскиот реферат Књажевац на Царинарницата Ниш — — — — —  | 3  |
| 5. Правилник за југословенските стандарди за пестициди — — — — —   | 3  |
| 6. Правилник за југословенскиот стандард за пластични маси — — — — —   | 3  |
| 7. Правилник за југословенскиот стандард за дрвени железнички прагови — — — — —  | 4  |
| 8. Правилник за југословенските стандарди за кожа — — — — —  | 4  |
| 9. Правилник за југословенскиот стандард за интегрирани кола — — — — —   | 4  |
| 10. Правилник за југословенските стандарди за основните испитувања на влијанието на околината — — — — —  | 5  |
| 11. Правилник за југословенските стандарди за челична жица — — — — —   | 5  |
| 12. Правилник за југословенските стандарди за едноцинска висечка железница во рудниците — — — — —  | 6  |
| 13. Правилник за југословенскиот стандард за термичка обработка на метали — — — — —  | 6  |
| 14. Правилник за југословенските стандарди за бакар и легури на бакар за гмечење — — — — —   | 7  |
| 15. Упатство за единствените стандарди за изборниот материјал и за обрасците за вршење на одделни дејствија во постапката за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ — — — — —  | 7  |
| 16. Упатство за прибирање и обработка на статистичките податоци за изборот на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ — — — — —  | 31 |
| Одлука за оценување на уставноста и законитоста на Општествениот договор за издатоците за исхрана на работниците што претставуваат материјални трошоци — — — — —   | 38 |
| Одлука за опена на уставноста на Одлуката за дополние на Одлуката за пресметување и плаќање на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување за југословенски државјани на служба, односно во работен однос во странство, и на нејзината спротивност со одредбите на член 77 став 1 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство и со одредбите на член 10 од Законот за паричниот систем — — — — — | 38 |
| Укази — — — — —  | 39 |
| Назначувања и разрешувања — — — — —  | 40 |
| Одликувања — — — — —   | 41 |

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник Вељко Тадиќ. — Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17.